




Перна за вградување

Упатство за корисникот

## Ugradbena pećnica

Uputstvo za upotrebu



BBIM13300XPSE

**MK / BS**

385.4404.34/R.AC/10.08.2021/5-4

7724086720

## **Почитуван потрошувачу,**

**Ве молиме, прочитајте го ова упатство пред да го користите производот!** Веко Ви благодариме што го избравте овој производ. Сакаме вашиот производ, изработен со висок квалитет и технологија, да ви служи најдобро што може. За таа цел, внимателно прочитајте го ова упатство и останатата документација пред да го користите и чувајте ги во случај да ви затребаат. Ако му го дадете овој производ на некој друг, дајте му го и упатството за употреба. Следете ги упатствата и обратете внимание на сите информации и предупредувања што се наведени внатре.

Следете ги сите информации и предупредувања што се наведени во упатството за употреба. На тој начин ќе се заштитите себеси и вашиот производ од опасностите што би можеле да настанат.

Чувајте го ова упатство за употреба. Ако му го дадете овој производ на некој друг, дајте му го и упатството за употреба.

Упатството за користење ги содржи следниве симболи:



Опасност што би можела да води до смрт или повреда.

**ЗАБЕЛЕШКА** Опасност што би можела да предизвика материјална штета по производот и неговата околина.



Опасност што би можела да доведе до изгореници поради контакт со жешки површини.



Важни информации или корисни совети.



Прочитајте го упатството за употреба.

**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



<b>1 Упатства за безбедно користење</b>	<b>4</b>	<b>4 Прва употреба</b>	<b>25</b>
Цел и намена.....	4	Прво подесување на времето.....	25
Безбедност на деца, ранливи лица и миленичиња .....	5	Прво чистење.....	25
Безбедност при електричното поврзување .....	6		
Безбедност при транспорт.....	7		
Безбедност при инсталирањето .....	8		
Безбедно користење.....	8		
Предупредувања за температурата .....	9		
Употреба на додатоците .....	9		
Безбедност при готвењето .....	10		
Безбедност при оддржување и чистење .....	11		
Самочистење на висока температура (Пиролиза).....	11		
<b>2 Упатства за зачувување на животната средина</b>	<b>13</b>	<b>6 Општи информации за готвењето</b>	<b>34</b>
Регулирање на отпадот .....	13	Општи предупредувања за готвење во перната .....	34
Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот .....	13	Печива и печени јадења .....	34
Фрлање на материјалот за пакување .....	13	Месо, риба и пилешко.....	38
Совети за заштеда на енергија .....	13	Скара .....	39
<b>3 Вашиот производ</b>	<b>15</b>	Тестирани намирници.....	40
Запознавање со производот.....	15		
Вовед и намена на контролната таблица на производот .....	16		
Контрола на перната .....	16		
Функции за работа на перната .....	18		
Додатоци на производот .....	20		
Употреба на додатоците на производот .....	21		
Технички спецификации .....	24		
<b>4 Прва употреба</b>	<b>25</b>	<b>7 Одржување и грижа</b>	<b>42</b>
Прво подесување на времето.....	25	Општи информации за чистење .....	42
Прво чистење.....	25	Чистење на додатоците .....	43
		Чистење на контролната таблица .....	43
		Чистење на внатрешноста на перната (просторот за готвење).....	44
		Пиролитичко чистење .....	44
		Чистење на вратата на перната .....	46
		Вадење на внатрешните стакла на вратата на перната.....	48
		Чистење на сијаличката на перната .....	49
<b>8 Решавање проблеми</b>	<b>51</b>		

## 1 Упатства за безбедно користење

- Овој дел содржи упатства за безбедно користење за де не дојде до повреди или материјални штети.
- Ако производот му го давате на друго лице или вие го користите од втора рака, упатството за употреба, етикетите за производот, сета документација и додатната опрема треба да се достават заедно со производот.
- Нашата компанија нема да биде одговорна за секаква штета што може да настане како последица на пропустот да се следат овие упатства.
- Поради пропустот да се следат овие упатства гаранцијата може да изгуби важност.
- **▲ Инсталирањето и поправките секогаш треба да ги врши произведувачот, овластен сервис или лице одредено од увозникот.**
- **▲ Користете само оригинални резервни делови и додатна опрема.**
- **▲ Не се обидувајте да поправате и да заменувате некој дел од производот освен ако тоа не е јасно наведено во упатството за употреба.**
- **▲ Не правете технички измени на производот.**



### Цел и намена

- Производот е наменет за домашна употреба. Не е погоден за комерцијална употреба.
- Не го користете во градини, на балкони или во друг надворешен простор. Апаратот е наменет да се користи во кујни за домаќинства и во персоналот во продавници, канцеларии и други работни околини.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Производот треба да се користи само за готвење. Не треба да се користи за други цели, како на пример, за загревање на просторијата.
- Рерната може да се користи за одmrзнување, печење, пржење и

подготвување на храната на скара.

- Овој производ не смее да се користи за греене на простории, загревање на чинии или закачување на пешкири и крпи на раката за да се сушат.

#### ⚠ Безбедност на деца, ранливи лица и миленичиња

- Овој производ можат да го користат деца над 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални вештини или не се доволно искусни и упатени, но само ако се под нечиј надзор или ако се запознаени со безбедното користење и опасностите што ги носи овој производ.
- Деца не смеат да си играат со производот. Чистењето и одржувањето не треба да го извршуваат деца освен ако се под нечиј надзор.
- Овој производ не смеат да го користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности (вклучувајќи и деца), освен ако се под

нечиј надзор или ги добиваат потребните упатства.

- Децата мора да бидат надгледувани за да не си играат со уредот.
- Електричните производи се опасни за деца и миленичиња. Деца и миленичиња не смеат да си играат, да се качуваат или да влегуваат во производот.
- Врз производот не ставајте предмети што децата можат да ги дофатат.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За време на употребата, достапните површини на производот се жешки. Децата треба да бидат подалеку од производот.
- Материјалите од амбалажата треба да бидат подалеку од деца. Постои опасност да се повредат или задушат.
- Кога вратата е отворена, не ставајте врз неа тешки предмети и не дозволувајте им на децата да седат на неа. Така перната може да се преврти или да се оштетат шарките на вратата.

- (Ако вашиот производ има приклучок) Заради безбедност на децата, пред да го однесете производот во отпад, исклучете го од струјната мрежа и направете го неупотреблив.



- Безбедност при електричното поврзување**
- Приклучете го производот на штекер со заземјување заштитен со осигурувач кој одговара на вредностите наведени на етикетата со типот на производот. Заземјувањето нека го изврши квалификуван електричар. Не го користете производот без заземјување во склад со локалните/државните прописи.
  - Штекерот или електричното поврзување на производот треба да биде на лесно достапно место (каде што нема да го достигне пламенот од ринглата). Ако тоа не е изводливо, на електричната инсталација треба да има механизам (осигурувач, прекинувач итн.) за кој е поврзан

производот, во склад со струјните прописи, и кој ги одвојува сите полови од мрежата.

- Производот не смее да биде приклучен на штекер додека се инсталира, поправа и транспортира.
- Приклучете го производот на штекер кој одговара на волтажата и фреквенцијата наведени на етикетата со типот на производот.
- (Ако вашиот производ нема кабел за напојување) Користете само приклучен кабел наведен во делот „Технички спецификации“.
- Не го туркајте електричниот кабел под или зад производот. Не ставајте тешки предмети врз кабелот. Кабелот не треба да се превиткува, гмечи и допира до извор на топлина.
- Додека работи рерната, се загрева и нејзината задна површина. Електричните кабли не смеат да ја допираат задната површина, инаку конекциите може да се оштетат.

- Не ги туркајте електричните кабли во вратата на релната и не ги префрлајте над жешки површини. Може да предизвикате краток спој на рерната и таа да се запали поради топењето на кабелот.
  - Користете само оригинален кабел. Не користете исечени или оштетени кабли или продолжни кабли.
  - Ако кабелот е оштетен, мора да го замени производителот, овластен сервис или лице одредено од увозната компанија со цел да се спречат евентуални опасности.
  - **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред да ја замените сијаличката на рерната, задолжително исклучете го апаратот од електричната мрежа за да не дојде до електричен удар. Извадете го приклучокот од штекерот или извадете го осигурувачот од разводната табла.
- (Ако вашиот производ има приклучок)
- Не го приклучувајте производот на штекер што е разлабавен или изваден од лежиштето, скршен, валкан, измастен или под ризик да дојде во допир со вода (на пример, од резервоарот може да истекува вода).
  - Не го допирајте приклучокот со мокри раце! За да го извадите штекерот, не го фаќајте кабелот туку секогаш држете го приклучокот.
  - Проверете дали приклучокот на производот е безбедно ставен во штекерот за да не се појават искри.



#### Безбедност при транспорт

- Исклучете го производот од електричната мрежа пред да го транспортирате.
- Производот е тежок и затоа треба да го носат најмалку двајца луѓе.
- Не ја користете вратата и/или раката за да го транспортирате или преместувате производот.

- Не ставајте други предмети врз апаратот и носете го во исправена положба.
- Кога ќе треба да го транспортирате, завиткајте го со најлон со воздушни балончиња или дебел картон и цврсто залепете го со селотејп. Цврсто залепете ја амбалажата со селотејп за да не се оштетат преносливите или подвижните делови на производот и самиот производ.
- Проверете го целокупниот изглед на производот за да видите дали се оштетил за време на транспортот.

#### **⚠ Безбедност при инсталирањето**

- Пред да се инсталира производот, проверете дали има некакви оштетувања. Ако производот е оштетен, не го инсталирајте.
- Не го инсталирајте во близина на извори на топлина (радијатори, печки и сл.).
- Ситеprotoци на вентилација околу

производот оставете ги слободни.

- За да не дојде до прегревање, производот не смее да се инсталира зад декоративни врати.



#### **Безбедно користење**

- Задолжително исклучувајте го производот по секоја употреба.
- Ако не го користите подолго време, извадете го приклучокот од штекер или извадете го осигурувачот од разводната табла.
- Не ракувајте со дефектен или оштетен производ. Ако има, прекинете ги конекциите со струја/плин на производот и повикајте овластен сервис.
- Не го користете производот со извадено или скршено стакло на предната врата.
- Не се качувајте на производот за да дофатите нешто или од која било друга причина.
- Не го користете производот во состојби што можат да влијаат врз вашето просудување, како на пример, при земање

- дрога и/или конзумирање алкохол.
- Ако има запаливи предмети во просторијата каде што се готви, може да се запалат. Не чувајте запаливи предмети во близина на местото каде што се готви.
- Рачката на рерната не служи за сушење крпи. Додека го користите производот, не закачувајте на него крпи, ракавици или слични ткаенини.
- Шарките на вратата на производот се мрдаат и се затегнуваат при отворањето и затворањето на вратата. Кога ја отворате/затворате вратата, не го допирајте делот каде што се шарките.
- Не ставајте запаливи/експлозивни материјали во близина на производот, бидејќи неговите работи ќе бидат жешки додека работи.
- Бидејќи може да излегува пареа, бидете на страна додека ја отворате вратата на рерната. Пареата може да ви ја изгори раката, лицето и/или очите.
- Производот може да биде жежок додека се користи. Не ги допирајте жешките комори, внатрешните делови на рерната, грејните елементи и сл.
- Кога во жешка рерна ставате или вадите храна и сл., секогаш користете огрноотпорни ракавици за рерна.

**⚠ Предупредувања за температурата**

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Додека производот работи, изложените делови ќе бидат жешки. Не го допирајте производот и грејните елементи. Децата помали од 8 години не треба да бидат во близина на производот без надзор на возрасно лице.

**⚠ Употреба на додатоците**

- Важно е жичената решетка и садот за готвење да бидат исправно наместени на металните полици. За подетални информации погледнете во делот "Намена на додатоците".
- Додатоците може да го оштетат стаклото на вратата кога ќе ја затворате. Секогаш

туркајте ги до крајот на просторот за готвење.

### ⚠ Безбедност при готвењето

- Бидете внимателни кога користите алкохол при готвењето. Алкохолот испарува на високи температури и може да се запали кога е изложен на врели површини, предизвикувајќи пожар.
- Отпадоците од храна, масло и сл. во просторијата за готвење можат да се запалат. Пред да готвите, отстранете ги таквите нечистотии.
- Опасност од труење со храна: Не оставајте храна во рерната подолго од еден час пред и по готвењето. Така може да дојде до труење со храна и болести.
- Не загревајте затворени лименки и стаклени тегли. Од насобраниот притисок теглата може да прсне.
- Хартијата за готвење наместете ја на садовите за готвење или на додатоците за рерната (тавче, жичена решетка и сл.) заедно со храната и ставете ја во претходно загреана рерна.
- Отстранете го вишокот хартија што виси од садовите за готвење за да не ги допре грејните елементи на рерната. Никогаш не користете хартија за печење на температура повисока од максималната што е дозволена за хартијата што ја користите. Никогаш не ставајте хартија за печење на дното на рерната.
- Не ставајте тавчиња, чинии или алуминиумска фолија директно врз дното на рерната. Акумулираната топлина може да го оштети дното на рерната.
- Затворете ја вратата на рерната додека готвите на скара. Од жешките површини може да се изгорите!
- Храната што не е погодна за скара може да предизвика пожар. Готовете на скара само храна што е погодна за силен оган. Исто така, не ја ставајте храната премногу далеку во задниот дел на скаратата.

Тоа е најврелиот простор и масната храна може да се запали.

- Почекајте производот да се олади пред да го чистите. Топлите површини може да предизвикаат изгореници!
- Никогаш не чистете го производот со шприцање или истурање вода на него! Постои опасност од електричен удар!
- Не чистете го производот со средства за чистење на пареа бидејќи ова може да предизвика електричен удар.
- Не користете груби абразивни средства за чистење, метални стругалки, жична волна или варикина за чистење на надворешното стакло од вратата на рерната / (доколку има) стаклото од горната врата на рерната. Овие материјали можат да предизвикаат гребење и кршење на стаклените површини.
- Контролната табла секогаш нека биде чиста и

суга. Мократа и валкана површина може да предизвика проблеми при мстењето на функциите.

### **⚠️ Самочистење на висока температура (Пиролиза)**

- Во текот на самочистењето, површините стануваат потопли отколку при редовната употреба. Децата треба да бидат подалеку од апаратот.
- Од жешките површини може да се изгорите! Не го допирајте апаратот во текот на самочистењето и држете ги децата подалеку од него. Почекајте барем 30 минути пред да ги отстраните остатоците.
- Во текот на самочистењето, ќе се ослободи чад поради горењето на остатоците од храна. Во кујната нека има добра вентилација за време на чистењето.
- Пред да почнете со чистење, со насапунета крпа исчистете ги надворешните површини на рерната и остатоците од храна во релната. Извадете ги од рерната

сите додатоци и прибор за готвење. Ако производот има додатоци отпорни на топлина (издржливи на самочистење на висока температура), не мора да ги извадите од рерната.

- Ако има плоча за готвење на вашата печка, не ракувајте со плочата за готвење за време на самочистење.

## **2 Упатства за зачувување на животната средина**

### **Регулирање на отпадот Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот**



Овој отпад е усогласен со Директивата на ЕУ за фрлање на електронска и електрична опрема (2012/19/EU). Овој производ го носи симболот за класификација на отпадот од електрична и електронска опрема (WEEE).

Овој производ е произведен со многу квалитетни делови и материјали коишто може да се користат одново и се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го производот со нормалниот домашен отпад и со друг отпад кога веќе нема да го користите. Однесете го во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Консултирајте се со овластените тела во општината за да дознаете каде има собирни центри.

Соодветното отстранување на користениот апарат помага да се спречат потенцијалните негативни последици врз животната средина и здравјето на луѓето.

### **Усогласување со Директивата за ограничување на опасните материји:**

Производот што го купувате е усогласен со отпад е усогласен со Директивата за ограничување на опасните материји (2011/65/EU). Не содржи штетни и забранети материјали коишто се наведени во Директивата.

### **Фрлање на материјалот за пакување**

• Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на безбедно место и подалеку од дофат на деца. Пакувањето на производот е произведен од рециклирачки материјал. Фрлете го правилно и сортирајте го во согласност со упатствата за рециклирање отпад. Не фрлајте го со домашниот отпад.

### **Совети за заштеда на енергија**

Следниве предлози ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки и енергетски ефикасен начин:

- Одмрзнете ја замрзнатата храна пред готвењето.
- Во рерната користете темни или емајлирани садови бидејќи подобро ја пренесуваат топлината.
- Исклучете го шпоретот 5 до 10 минути пред крајот на готвењето за да се продолжи готвењето. Така ќе заштедите и до 20% струја бидејќи ќе се искористи акумулираната топлина.
- Ако е наведено во рецептот или во упатството за користење, однапред загрејте ја рерната. Не ја отворајте често вратата на рерната за време на готвењето.
- Не ја отворајте вратата на рерната кога гответе со функцијата "Еко загревање со вантилатор". Ако вратата не е отворена, внатрешната температура е оптимална за да се заштеди енергија со функцијата "Еко загревање со вантилатор", а таа температура може да биде

различна од онаа што е прикажана на еcranот.


- Ако е можно, гответе истовремено повеќе од едно јадење во перната. Можете да гответе истовремено со тоа што ќе ставите два сада за

готвење на металната полица.

Исто така, ако гответите јадења веднаш едно по друго, ќе се заштеди енергија бидејќи перната нема да ја изгуби топлината.

### 3 Вашиот производ

#### Запознавање со производот



- 1 Контролна таблица
- 2 Сиаличка\*
- 3 Жичени полици\*\*
- 4 Мотор на вентилаторот (задна челична плоча)
- 5 Врата
- 6 Рачка
- 7 Долен греач (долна челична плоча)
- 8 Положби на полиците
- 9 Горен греач
- 10 Дупчиња за вентилација


\* Зависи од моделот. Можеби вашиот производ нема сиаличка, или типот и местоположбата на сиаличката се разликуваат од она што е прикажано на илустрацијата.

\*\* Зависи од моделот. Вашиот производ можеби нема жичени полици. На илустрацијата жичените полици се прикажани како пример.

## Вовед и намена на контролната табла на производот

Во овој дел ќе најдете општ преглед и основна намена на контролната табла на производот. Може да има разлики во сликите и во некои карактеристики во зависност од моделот на производот.

### Контрола на перната



1 Тркалце за избирање на функција

2 Таймер

3 Тркалце за температурата

Ако има тркалца за контрола на производот, тие може да се сместени на контролната табла и кај некои модели може да се вовлекуваат и извлекуваат. За да програмирате со нив, најнапред притиснете го навнатре соодветното тркалце, а потоа извлечете го. По внесените измени, повторно притиснете го тркалцето и вратете го на место.

#### Тркалце за избирање на функција

Можете да ги избираате функциите на перната со тркалцето за избор на функција. За таа цел вртете го тркалцето лево или десно од нултата положба (горе).

#### Тркалце за температурата


Со тркалцето за температура може да ја изберете температурата на која сакате да готвите. За таа цел вртете го тркалцето од нултата положба (горе) во правец на стрелките на часовникот.

#### Индикатор на температурата

На екранот за таймерот можете да видите колкава е внатрешната

температура на перната. Пernата се загрева додека не ја достигне програмираната температура, а потоа ја одржува и на крајот десно светка анимацијата за топлина од три линии. Кога температурата на перната ќе ја достигне програмираната вредност, оваа анимација престанува и постојано се гледа симболот "С" веднаш до програмираната температура.

#### Таймер



1 Копче за аларм

2 Копче за поставки на алармот

3 Копче за намалување

4 Копче за покачување

5 Копче за поставки

6 Копче за заклучување со клуч

#### Симболи на дисплејот

: Симбол за време за готвење



: Симбол за завршно време на готвење\*

: Симбол за аларм

: Симбол за сонда за месо\*

: Симбол за заклучување со клуч

: Симбол за температура



: Симбол за поставки

: Симбол за заклучена врата\*

\* Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.

## Функции за работа на рерната

На табелата со функции се прикажани функциите што можете да ги користите за вашата рерна, како и највисоката и најниската температура што можат да се наместат за тие функции. Редоследот на функции прикажан овде може да се разликува од редоследот во вашиот производ.


Симбол на функцијата	Опис на функцијата	Температурен опсег (°C)	Опис и употреба
	Сиаличка на рерната	-	Не работи ниту еден греач на рерната. Свети само сиаличката на рерната.
	Загревање на дното и на плафонот	40-280	Храната истовремено се загрева и одозгора и одоздола. Погодно за торти и чорби во калапи за печење или за торти и печива. Се готови само со еден сад.
	Загревање одоздола	40-220	Работи само долниот греач. Погодно за храна што треба да се потпече одоздола.
	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	40-280	Жешкиот воздух од горниот и долниот греач се распоредува рамномерно и брзо низ рерната со помош на вентилаторот. Се готови само со еден сад.
	Загревање со вентилатор	40-280	Жешкиот воздух од греачот на вентилаторот се распоредува рамномерно и брзо низ рерната со помош на вентилаторот. Погодно за готвење на храна во повеќе садови на различни нивоа на полиците.
	Еко загревање со вентилатор	160-220	За да се заштеди енергија, може да ја користите оваа функција наместо "Загревање со вентилатор" in the range of 160-220°C (во опсег на 160-220°C). Но, времето на готвење ќе биде малку подолго.

Симбол на функцијата	Опис на функцијата	Температурен опсег (°C)	Опис и употреба
	"3D" функција	40-280	Горниот греач, долниот греач и греачот на вентилаторот работат. Сите делови на храната се готоват рамномерно и брзо. Се готови само со еден сад.
	Цела скара	40-280	Големата скара на плафонот на рерната работи. Погодно за готвење на скара на големи количества храна.
	Пиролиза	-	Се користи за самочистење на рерната на висока температура. Прочитајте ги објаснувањата за оваа функција во делот за одржување и чистење.

## Додатоци на производот


Со вашиот производ се приложени различни додатоци. Во овој дел е даден опис на додатоците и нивна исправна примена. Во зависност од моделот на производот, приложените додатоци се разликуваат. Сите додатоци описаны во упатството можеби не се приложени и со вашиот производ.

**ЗАБЕЛЕШКА :** Садовите што се приложени со вашиот производ може да се деформираат од ефектот на темепратурата. Ова нема никакво влијание врз работата на производот. Деформацијата се губи кога садот ќе се излади.



### Стандарден сад


Се користи за печива, замрзнатата храна и пржење на големи парчиња.




### Длабок сад

Се користи за печива, пржење на големи парчиња храна, течна храна или за собирање на маслата што капат при готвењето на скара.

### Модели со жичени полици:



### Модели без жичени полици:



### Жичена скара


Се користи за пржење или за ставање на храната што треба да се пече, пржи или вари на саканата полица.

## Употреба на додатоците на производот


### Полици за готвење

Има 5 нивоа на кои можат да се постават полиците во просторот за готвење. Можете да го видите редоследот на полиците од броевите на предната рамка на рерната.

### Модели со жичени полици




### Модели без жичени полици



### Поставување на раженот на полиците за готвење


#### Модели со жичени полици:

Многу е важно жичената решетка исправно да се намести на страничните метални полици. Додека се мести жичената решетка на саканата полица, отворениот дел мора да биде напред. За подобро готвење, жичената решетка мора да се прицврсти со затворачот на металната полица. Не смее да преминува преку затворачот и да го допира задниот ѕид на рерната.



#### Модели без жичени полици:

Многу е важно жичената решетка исправно да се намести на страничните полици. Жичената решетка има еден правец кога се поставува на полицата. Додека се мести жичената решетка на саканата полица, отворениот дел мора да биде напред.




### Ставање на садот врз полиците за готвење

#### Модели со жичени полици:

Многу е важно и садовите исправно да се наместат на страничните метални полици.


Додека се става садот на саканата полица, неговата страна што е направена да се држи со рака мора да биде свртена напред.

За подобро готвење, садот мора да биде прицврстен со затворачот на металната полица. Не смее да преминува преку затворачот и да го допира задниот ѕид на рерната.



#### Модели без жичени полици:


Многу е важно и садовите исправно да се наместат на страничните полици. Садот има еден правец кога се поставува на полицата. Додека се става садот на саканата полица, неговата страна што е направена да се држи со рака мора да биде свртена напред.




#### Затворач на жичената решетка

Жичената решетка има затворач за да не излегува надвор од металната полица. Со оваа функција можете лесно и безбедно да ја вадите храната. Додека ја вадите жичената решетка, можете да ја повлечете напред се додека не дојде до затворачот. Мора да преминете преку затворачот за целосно да го извадите.

#### Модели со жичени полици




#### Модели без жичени полици




#### Затворач на садот на жичената решетка Модели со жичени полици

Има затворач за да се спречи садот на жичената решетка да излегува од металната полица. Додека го вадите садот, ослободете го од задниот клуч и повлечете го кон себе сè додека не дојде до затворачот. Мора да преминете преку затворачот за целосно да го извадите.



## **Исправно поставување на жечената решетка и садот на телескопските шини**

Благодарение на телескопските шини, садовите и жечената решетка лесно можат да се наместат и да се извадат. Кога се користат садови и жечени решетки со телескопските шини, треба да се внимава иглите, кои се наоѓаат на предниот и на задниот дел на телескопските шини, да бидат потпрени на краевите на раженот и на садот (прикажано на сликата).



## Технички спецификации

### Општи спецификации

Надворешни димензии на производот (висина/ширина/должина)	595 mm/594 mm/567 mm
Димензии за инсталирање на рерната (висина/ширина/должина)	590 или 600 mm/560 mm/мин. 550 mm
Волтажа/фреквенција	220-240 V ~ 50 Hz
Вид на кабел и напречен пресек што одговараат со овој производ	мин. H05VV-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Вкупна потрошувачка на струја	3,4 kW
Тип на рерна	Мултифункционална рерна

# Основни податоци: Информациите на етикетата за енергетски податоци на електричните рерни се дадени во склад со стандардот EN 60350-1 / IEC 60350-1. Овие вредности се одредени под стандардна тежина со операциите горен-долен греач или греенje со помош на вентилатор (ако има).

Моделот со заштеда на енергија е определен во склад со следнава приоритизација во зависност од тоа дали соодветната функција постои на производот или не: 1-Еко загревање со вентилатор, 2-Загревање со вентилатор 3- Долна скара со помош на вентилатор, 4-Загревање на дното и на плафонот.

**i** Техничките спецификации може да бидат променети без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.

**i** Цифрите во овој прирачник се шематски и може да не одговараат целосно на вашиот производ.

**i** Вредностите што се наведени на етикетите на производот или во неговата документација се добиени во лабораториски услови во склад со важечки стандарди. Во зависност од условите во кои се користи и од околината во која се наоѓа производот, овие вредности може да варираат.


## 4 Прва употреба

Пред да почнете да го користите производот, препорачливо е да го направите она што е наведено во следните делови од ова упатство.


### Прво подесување на времето

**i** Секогаш поставувајте го времето од денот пред да ја користите рерната. Ако не го поставите, не можете да гответите во некои модели на рерна.


- 1.Кога рерната прв пат ќе се вклучи во струја, на дисплејот ќе светка полето за часови "12:00" и симболот ☰.
- 2.Наместете го точното време со допирање на  $\oplus/\ominus$ .



- 3.Допрете ги копчињата  $\ominus$  или  $\oplus$  за да го активирате полето за минути.



- 4.Наместете ги минутите со допирање на  $\oplus/\ominus$ .



- 5.Потврдете со допирање на копчето  $\odot$ .

» Точното време е наместено и од еcranот ќе исчезне симболот  $\odot$ .

**i** Ако не се намести времето за прв пат, симболите "12:00" и  $\odot$  ќе продолжат да светкаат и рерната нема да почне да работи. За да работи рерната, мора да го потврдите времето со тоа што ќе го наместите точното време или ќе го допрете копчето  $\odot$  кога времето е на "12:00". Подоцна може да го смените наместеното време, како што е описано во делот "Поставки".

**i** Програмираните поставки на времето се бришат ако снема струја. Треба повторно да се наместат.

### Прво чистење

- 1.Тргнете ги сите материјали од амбалажата.
- 2.Извадете ги од рерната сите додатоци што се доставени заедно со производот.
- 3.Вклучете го производот 30 минути, а потоа исклучете го. На тој начин остатоците и слоеовите што можеби останале во рерната за време на производството изгоруваат и се чистат.
- 4.Кога го вклучувате производот, изберете ја највисоката температура и функцијата со која работат сите греачи. Видете "Функции за работа на рерната". Во следниот дел ќе дознаете како да се работи со рерната.
- 5.Почекајте рерната да се излади.
- 6.Избришете ги површините на производот со влажна крпа или сунѓер, а потоа исушете ги со сува крпа.

**Пред да ги користите додатоците:**  
Исчистете ги додатоците што сте ги извадиле од рерната со насапунета вода и мек сунѓер.

**ЗАБЕЛЕШКА** Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење. Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.

**ЗАБЕЛЕШКА** Може да се појават чад и миризба во текот на неколку часа при првата работа. Ова е сосема нормално. Обезбедете добра вентилација на просторијата за да излезат чадот и миризбата. Избегнете директно вдишување на чадот и миризбата што се испушта.

## 5 Како се ракува со перната

### Општи информации за користење на перната

#### Вентилатор за ладење (Може да не постои на вашиот производ.)

Производот има вентилатор за ладење. Вентилаторот автоматски се активира кога е потребно и ги лади и предниот дел од производот и мебелот. Автоматски се деактивира кога ладењето ќе заврши. Низ вратата на перната излегува жежок воздух. Не ги покривајте овие отвори за вентилација. Во спротивно, перната може да се прегреје.

Вентилаторот за ладење работи додека работи и перната или откако таа ќе биде исклучена (приближно 20-30 минути). Ако готвите со програмирање на тајмерот на перната, откако ќе истече времето за готвење вентилаторот за ладење се исклучува заедно со сите други функции. Времето на работа на вентилаторот за ладење не може да го одреди корисникот. Тој се вклучува и исклучува автоматски. Тоа не е грешка.

#### Осветлување на перната

Сијаличката на перната се вклучува кога перната ќе почне со готвење. Кај некои модели сијаличката свети за време на готвењето, додека кај други модели таа се исклучува по некое време.

Во некои функции на работа, ламбата не свети поради заштеда на енергија.

Ако сакате сијаличката на перната постојано да свети, изберете ја функцијата "Сијаличка на перната" со тркалцето за избор на функции.

### Работа со единицата за контрола на перната

#### Општи предупредувања за единицата за контрола на перната

**i** Максималното време за поставување на крајот на процесот на готвење е 5 часа и 59 минути

Програмата се откажува ако снема струја. Мора одново да ја програмирате перната.


**i** Додека правите промени, на дисплејот ќе светкаат соодветните симболи.

Почекајте малку за да се зачуваат поставките.

**i** Ако се направени некакви поставки поврзани со готвењето, точното време не може да се промени.

**i** Ако времето на готвење се намести откако почнало готвењето, на екранот е покажано преостанатото време.

**i** Во случај кога е поставено време за готвење; можете да откажете автоматски со допирање на копчето подолго време.



1 Копче за аларм

2 Копче за поставки на алармот

- 3 Копче за намалување
- 4 Копче за покачување
- 5 Копче за поставки
- 6 Копче за заклучување со клуч

### Симболи на дисплејот

- ⌚ : Симбол за време за готвење
- 🕒 : Симбол за завршно време на готвење\*
- 🔔 : Симбол за аларм
- ⚡ : Симбол за сонда за месо\*
- 🔒 : Симбол за заклучување со клуч
- 🌡️ : Симбол за температура
- ⚙️ : Симбол за поставки
- 🚪 : Симбол за заклучена врата\*

\* Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.

### Вклучување на рерната

Кога ќе изберете функција со која сакате да готвите користејќи го тркалцето за избор на функција и ќе наместите извесна температура со тркалцето за температура, рерната ќе почне да работи.


### Исклучување на рерната

Можете да ја исклучите рерната со тоа што ќе го свртите тркалцето за избор на функција и тркалцето за температура во положба кога е исклучено (нагоре).

### Мануелно готвење за да се избере температура и функција за работа на рерната

Можете да готвите со мануелна контрола (под ваша контрола) без да програмирате време на готвење со тоа што ќе изберете температура и функција погодни за храната што ја готвите.

Пример:



1. Изберете ја функцијата со која сакате да готвите користејќи го тркалцето за избор на функција.
2. Наместете ја температурата на која сакате да готвите користејќи го тркалцето за температура.  
» Рерната ќе почне веднаш да работи со избраната функција и температура и на дисплејот ќе се појави ⚡. На дисплејот ќе се појави поставената температурна вредност и анимации со 3 линии. Потоа ќе почне да се појавува времето што поминало откако почнало готвењето. Кога температурата во рерната ќе ја достигне поставената температура, симболот ⚡ ќе исчезне и тајмерот ќе титне. Анимацијата со 3 линии на еcranот ќе се прекине и симболот C постојано стои веднаш до температурната вредност. Рерната нема автоматски да се исклучи бидејќи мануелното готвење се извршува без поставување на време за готвење. Мора сами да го контролирате готвењето и да ја исклучите рерната. Кога ќе завршите со готвење, исклучете ја рерната на тој начин што ќе ги свртите тркалцата за избор на функција и температура на положба за исклучено (нагоре).


### Готвење со програмирање на времето на готвење

Можете да програмирате рерната да се исклучи автоматски со тоа што ќе ги изберете температурата и

функцијата соодветни за храната што се готви и со тајмерот ќе го програмирате времето на готвење.


1.Изберете ја функција за готвењето.  
2.Допирајте  сè додека на

дисплејот не се појави симболот  за времето на готвење.



**i** Отако ќе ја изберете функцијата и температурата, можете да го наместите времето на готвење за 30 минути со директно допирање на копчето  за брзо поставување на времето на готвење, а да го промените времето со копчињата .

3.Наместете го времето на готвење со копчињата .



**i** Времето на готвење се зголемува за 1 минута во првите 15 минути, а по 15 минути се зголемува за 5 минути.

4.Ставете ја храната во рерната и наместете ја температурата со тркалцето за температура.  
» Рерната ќе почне веднаш да работи на избраната функција и температура. Поставеното време за готвење ќе почне да одбројува и на дисплејот ќе се појави .

Одбројувањето на времето за готвење и поставената


температурна вредност ќе се појавуваат последователно со анимациите со 3 линии веднаш до нив. Кога температурата во рерната ќе ја достигне поставената температура, симболот  ќе исчезне и тајмерот ќе титне. Анимацијата со 3 линии на еcranот ќе се прекине и симболот С постојано стои веднаш до температурната вредност.

5.Отако ќе заврши програмираното време на готвење, на еcranот се појавува "End" (Крај), симболот  светка и тајмерот титка.

6.Сигналот се слуша 2 минути. Притиснете го било кое копче за да го запрете сигналот. Сигналот запира и на еcranот се појавува точното време.


**Програмирање на завршното време на готвење за подоцна (Се разликува во зависност од моделот на производот. Може да не е достапен во вашиот модел.)**  
Со тоа што ќе изберете температура и функција соодветни на храната што се готви, можете да го програмирате времето на готвење и завршното време на готвење за нешто подоцна, со што рерната ќе почне да работи и ќе се исклучи автоматски.

1.Изберете ја функција за готвењето.  
2.Допирајте  сè додека на дисплејот не се појави симболот  за времето на готвење.



**i** Отако ќе ја изберете функцијата и температурата, можете да го наместите времето на готвење за 30 минути со директно допирање на копчето  $\oplus$  за брзо поставување на времето на готвење, а да го промените времето со копчињата  $\oplus/\ominus$ .


3. Наместете го времето на готвење со копчињата  $\oplus/\ominus$ .




**i** Времето на готвење се зголемува за 1 минута во првите 15 минути, а по 15 минути се зголемува за 5 минути.

» Отако ќе го наместите времето на готвење, на екранот постојано стои симболот  $\odot$ .

4. Допирајте  $\odot$  сè додека на дисплејот не се појави симболот  $\ominus$  за завршното време на готвење.



5. Наместете го завршното време со копчињата  $\oplus/\ominus$ .



» Отако ќе го наместите времето на готвење, на екранот постојано ќе

стои симболот  $\odot$  и симболот  $\ominus$  заедно со симболот на времетраењето. Штом ќе почне готвењето, симболот  $\odot$  исчезнува.

6. Ставете ја храната во рерната и наместете ја температурата со тркалцето за температура.

» Рерната го пресметува времето кога треба да почне готвењето на тој начин што го одзема времето за готвење од крајното време за готвење што сте го поставиле.

Кога ќе дојде времето за почеток на готвењето, избраната функција ќе се активира и рерната ќе се загреје до поставената температура.

Поставеното време за готвење ќе почне да одбројува и на дисплејот ќе се појави  $\downarrow$ . Одбројувањето на времето за готвење и поставената температурна вредност ќе се појавуваат последователно со анимациите со 3 линии веднаш до нив. Кога температурата во рерната ќе ја достигне поставената температура, симболот  $\downarrow$  ќе исчезне и тајмерот ќе титне. Анимацијата со 3 линии на екранот ќе се прекине и симболот С постојано стои веднаш до температурната вредност.

7. Отако ќе заврши програмираното време на готвење, на екранот се појавува "End" (Крај), симболот  $\odot$  светка и тајмерот титка.

8. Сигналот се слуша 2 минути. Притиснете го било кое копче за да го запрете сигналот. Сигналот запира и на екранот се појавува точното време.


**i** Ако се притисне било кое копче на крајот на звучниот сигнал, рерната повторно ќе почне да работи. За да не почне рерната повторно да работи на крајот на сигналот, ставете ги тркалцата за функција и за температура на "0" (исклучено) и исклучете ја рерната.

## Поставки

### Активирање на клучот

Може да спречите некој да чепка во контролната единица со тоа што ќе ја активирате функцијата за заклуччување со клуч.

1. Допирајте  сè додека на дисплејот не се појави симболот .



» Се појавува симболот  и на еcranот почнува одбројување 3-2-1. Кога одбројувањето ќе заврши, клучот е активиран. Ако се допре било кое копче додека е наместен клучот, тајмерот дава звучен сигнал и светка симболот .

**i** Ако престанете да го  допирате копчето пред да заврши одбројувањето, клучот нема да биде активиран.

**i** Копчињата на тајмерот не можат да се користат додека е активиран клучот. Клучот нема да се поништи ако снема струја.

### Деактивирање на клучот

1. Допирајте  сè додека од дисплејот не исчезне симболот .

» Симболот  исчезнува и на дисплејот клучот е деактивиран.


### Местење на алармот

Можете да го користите тајмерот на производот и за разни предупредувања и потсетувања освен за готвење.


Часовникот на алармот нема никакво влијание врз функциите за работа на рерната. Кога се користи за предупредување. На пример, можете да го користите алармот кога сакате да ја превртите храната во рерната во одредено време. Штом ќе истече времето што сте го програмирале, часовникот ќе даде звучен сигнал.

**i** Максималното време за алармот е 23 часа и 59 минути.

1. Допирајте  сè додека на дисплејот не се појави симболот .



2. + Наместете го времето на алармот со колчињата /.



» Откако ќе го наместите времето на алармот, симболот  останува да свети и на дисплејот почнува да одбројува времето на алармот. Ако алармот и времето на готвење се наместени на ист термин, на дисплејот ќе се појави пократкото време.

3. Кога ќе истече времето на алармот, симболот  ќе почне да светка и ќе

даде звучен сигнал за предупредување.

### Исклучување на алармот

1.Кога ќе заврши времето на алармот, звучниот сигнал се слуша две минути. Притиснете на кое било кое копче за да го запрете сигналот.

» Сигналот ќе престане и на дисплејот ќе се појави точното време.

### Ако сакате да го поништите алармот:


1.Допирајте сè додека на еcranот не се појави симболот за да се ресетира времето на алармот.

Допирајте го копчето сè додека не се покаже "00:00".


2. Можете да го поништите алармот и со долго притискање на копчето.

### Менување на јачината на звукот.

1.Допрете го копчето додека симболот не се појави на еcranот една од вредностите **b-01-b-02-b-03.**




2.Наместете ја јачината на звукот со копчињата /. (**b-01-b-02-b-03)**




3.За потврда допрете го копчето , или програмата ќе се активира за кратко време без притискање на некое копче.

### Местење на осветленоста на дисплејот

1.Допрете го копчето додека симболот не се појави на еcranот една од вредностите **d-01-d-02-d-03.**



2.Наместете го степенот на осветленост со копчињата /. (**d-01-d-02-d-03)**




» За потврда допрете го копчето , или програмата ќе се активира за кратко време без притискање на некое копче.

### Менување на точното време


На перната, за да го промените точното време што сте го наместили претходно,

1.Допирајте сè додека на дисплејот не се појави симболот .


2.Наместете го точното време со допирање на /.



3.Допрете ги копчињата или за да го активирате полето за минути.



4. Наместете ги минутите со  
допирање на  $\oplus/\ominus$ .



5. Потврдете со допирање на копчето  
 $\odot$  или  $\oslash$ .

» Точното време е наместено и од  
екранот ќе исчезне симболот  $\odot$ .

## **6 Општи информации за готвењето**

Овој дел содржи совети за подготвување и готвење на храната. Освен тоа, наведени се и некои намирници што се тестирали од произведувачот и кои се најпогодните поставки за тие намирници. Исто така, наведени се и соодветните поставки за рерната и додатоците што треба да се користат при подготовката на таа храна.

### **Општи предупредувања за готвење во рерната**

- Додека ја отворате вратата на рерната за време или после готвењето, може нагло да излезе врел млаз од пареа. Пареата може да ви ја изгори раката, лицето и/или очите. Кога ја отворате вратата на рерната, тргнете се на страна.
- Силната пареа што се создала при готвењето може да создаде кондензирали водени капки во внатрешноста и надворешноста на рерната, како и врз горните делови на мебелот поради температурната разлика. Ова е нормална физичка појава.
- Температурата на готвење и времето на готвење што се дадени за разни јадења се разликуваат во зависност од рецептот и количеството. Затоа, тие вредности се дадени во поширок опсег.
- Пред да почнете со готвење, секогаш вадете ги од рерната додатоците што не ги користите. Додатоците што ќе останат во рерната може да спречат храната да се зготви според соодветните вредности.

- За храната што ја готвите по свој рецепт можете да ги погледнете вредностите дадени за слични јадења во табелите за готвење.
- Со користење на приложените додатоци ќе имате најдобри резултати при готвењето. Секогаш обрнувајте внимание на предупредувањата и информациите од производителот за другата купена опрема за готвење што ќе ја користите.
- Сечете ја хартијата за готвење на соодветни димензии во однос на садот во кој ќе готвите. Хартијата за готвење што излегува од садот може да предизвика изгореници и да влијае врз квалитетот на готвењето. Хартијата за готвење користете ја во температурниот опсег за кој е наменета.
- За подобри резултати при готвењето, ставајте ја храната на препорачаната полица. Не ја менувајте положбата на полицата за време на готвењето.

### **Печива и печени јадења**

#### **Општи информации**

- Препорачуваме да се користат додатоците на производот за најдобри резултати во готвењето. Ако имате намера да користите садови за готвење набавени од друго место, одберете темни, нелепливи и огноотпорни садови.
- Ако на табелата за готвење се препорачува петходно загревање, ставете ја храната во рерната дури откако претходно сте ја загреале.
- Ако имате намера да готвите со опремата за готвење на раженот, ставете ја во средината на раженот, а не во близина на задниот сид.

- Сите материјали што се користат за правење печива треба да бидат свежи и на собна температура.
- Статусот на готвење на производите може да се разликува во зависност од количеството на храна и големината на садовите за готвење.
- Металните, керамичките и стаклените калапи го продолжуваат времето на готвење, а долната површина на храната за пециво не се кафеаво рамномерно.
- Ако користите хартија за готвење за време на готвењето, може да се забележи малку зацрвенетост на долната површина на храната. Во овој случај, можеби ќе треба да го продолжите времето за готвење околу 10 минути.
- Вредностите наведени во табелите за готвење се одредени врз база на тестирања извршени во нашите лаборатории. Вредностите што ви одговараат вам може да се разликуваат од овие вредности.
- Ставете ја храната на соодветна полица што е препорачана во табелата за готвење. Најдолната полица на рерната е полица 1.

### **Совети за печење торти**

- Ако тортата е премногу сува, зголемете ја температурата за 10°C и скратете го времето на печење.
- Ако тортата е влажна, употребете мало количество течност или намалете ја температурата за 10°C.

- Ако врвот на тортата е потемнет, ставете ја на пониска полица, намалете ја температурата и продолжете го времето на печење.
- Ако однатре е добро испечена но однадвор е леплива, употребете помало количество течност, намалете ја температурата и продолжете го времето на печење.

### **Совети за печење печива**

- Ако печивото е премногу суво, зголемете ја температурата за 10°C и скратете го времето на печење. Натопете ги парчињата тесто со смеса од млеко, масло, јајце и јогурт.
- Ако печивото се пече многу бавно, водете сметка тестото да не претече од садот.
- Ако печивото е заруменето на површината но одоздола не е печено, погрижете се количеството сос што ќе го употребите за печивото да не биде премногу на дното на печивото. За рамномерно поруменување, потрудете се рамномерно да го размачкате сосот помеѓу парчињата тесто и печивото.
- Печете го печивото во положба и на температура како што е наведено на табелата за готвење. Ако долниот дел сè уште не е доволно заруменет, при следното печење ставете го на долната полица.

**Табела за готвење на печива и храна во пеерна**

Храна	Број на садови	Додатоци што треба да се користат	Функција за работа	Позиција на полицата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (приближно)
Колачи во тавче	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	3	180	30 ... 40
Колачи во калап	Еден сад	Калап за колач на жичена скара**	Загревање со вентилатор	2	180	30 ... 40
	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	3	160	25 ... 35
Ситни колачи	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	<b>Модели со жичени полици: 3 Модели без жичени полици: 2</b>	150	25 ... 35
Пандишпан	2 сада	2 – Стандарден сад* 4 – Сад за печива*	Загревање со вентилатор	2 – 4	<b>Модели со жичени полици: 150 Модели без жичени полици: 140</b>	<b>Модели со жичени полици: 25 ... 35 Модели без жичени полици: 30 ... 40</b>
Бисквити	Еден сад	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара**	Загревање на дното и на плафонот	2	160	30 ... 38
Печиво од тесто	Еден сад	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара**	Загревање со вентилатор	2	155	30 ... 40
	Еден сад	Сад за печива*	Загревање на дното и на плафонот	3	170	25 ... 35
	Еден сад	Сад за печива*	Загревање со вентилатор	3	170	20 ... 30
	2 сада	2 – Стандарден сад* 4 – Сад за печива*	Загревање со вентилатор	2 – 4	170	25 ... 35
	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	2	200	35 ... 45
	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	2	180	30 ... 40
	2 сада	1 – Стандарден сад* 4 – Сад за печива*	Загревање со вентилатор	1 – 4	180	35 ... 45

Храна	Број на садови	Додатоци што треба да се користат	Функција за работа	Позиција на погонцата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (прибл.)
Печиво	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	2	200	20 ... 30
	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	3	180	20 ... 30
	2 сада	Стандарден сад* 4 – Сад за печива*	Загревање со вентилатор	2 – 4	180	20 ... 30
Ингрален леб	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	3	200	30 ... 40
	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	3	200	30 ... 40
Лазања	Еден сад	Калап за колач на жичена скара**	Загревање на дното и на плафонот	2 или 3	200	30 ... 40
Пита од јаболко	Еден сад	Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара**	Загревање на дното и на плафонот	2	180	50 ... 65
	Еден сад	Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара**	Загревање со вентилатор	3	170	50 ... 65
Пица	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното и на плафонот	2	200 ... 220	10 ... 20

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

\* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

\*\* Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

### Табела за готвење на Еко загревање со вантилатор - функција

- Не ја менувајте температурата на готвење откако ќе почне готвењето со Еко загревање со вантилатор - функцијата.
- Не ја отворајте вратата за време на готвењето со Еко загревање со вантилатор - функцијата. Ако вратата не е отворена, внатрешната температура е оптимална за заштеда на енергија и може да се разликува од онаа што е прикажана на дисплејот.
- Не загревајте во режимот Еко загревање со вантилатор.

Храна	Број на садови	Додатоци што треба да се користат	Позиција на погонцата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (прибл.)
Ситни колачи	Еден сад	Стандарден сад*	3	160	25 ... 35
Бисквити	Еден сад	Стандарден сад*	3	180	25 ... 35
Печиво од тесто	Еден сад	Стандарден сад*	3	200	45 ... 55
Печиво	Еден сад	Стандарден сад*	3	200	35 ... 45

\* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

## Месо, риба и пилешко

### Клучните точки за печење

- Ако пред готвењето ги зачините со сок од лимон и бибер пилешкото, мисирката и големите парчиња месо, многу подобро ќе се зготват.
- Потребни се 15 до 30 минути повеќе за да се испржи месо со коски отколку филети.
- Треба да се пресметат околу 4 до 5 минути време на готвење за еден сантиметар дебелина на месото.

- Откако ќе истече времето на готвење, оставете го месото во рерната уште 10 минути. Така сокот од месото подобро се распоредува низ печеното месо и не истекува кога ќе се пресече месото.
- Рибата треба да се стави на средната или на ниската полица во огноотпорна чинија.

### Табела за готвење месо, риба и пилешко

Храна	Број на садови	Додатоци што треба да се користат	Функција за работа	Позиција на полицата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (прибл.)
Кременадла (цела) / Бифтек (1 kg)	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	3	15 минути 250/max, потоа, 180 ... 190	60 ... 80
Јагнешки бут (1.5 - 2.0 kg)	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	3	170	85 ... 110
Ресторовано пилешко (1.8-2 kg)	Еден сад	Жичена скара* Ставете еден сад на пониска попца	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	2	15 минути 250/max, потоа, 190	60 ... 80
	Еден сад	Жичена скара* Ставете еден сад на пониска попца	"3D" функција	2	15 минути 250/max, потоа, 190	60 ... 80
Мисирка (5.5 kg)	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	1	25 минути 250/max, потоа, 180 ... 190	150 ... 210
	Еден сад	Стандарден сад*	"3D" функција	1	25 минути 250/max, потоа, 180 ... 190	150 ... 210
Риба	Еден сад	Жичена скара* Ставете еден сад на пониска попца	Загревање на дното/плафонот со помош на вентилатор	3	200	20 ... 30
	Еден сад	Жичена скара* Ставете еден сад на пониска попца	"3D" функција	3	200	20 ... 30

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

\* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

\*\* Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

## Скара

Црвено месо, рибата и пилешкото брзо ќе потемнат кога се готват на скара, ќе имаат убава кора и нема да бидат суви. Филетите, ражените, кобасиците и сочниот зеленчук (домати, кромид и сл.) се особено погодни за готвење на скара.

## Општи предупредувања

- Храната што не е погодна за скара може да предизвика пожар.  
Готовете на скара само храна што е погодна за силен оган. Исто така, не ја ставајте храната премногу далеку во задниот дел на скарат. Тоа е најверлиот простор и масната храна може да се запали.
- Затворете ја вратата на рерната додека готовите на скара.**  
**Никогаш не готовете на скара со отворена врата на рерната. Од жешките површини може да се изгорите!**

## Главни совети во врска со скаратата

- За скаратата подгответе храна со што е можно послична дебелина и тежина.
- Наместете ги парчињата на жичената решетка или во садот за жичената решетка на тој начин што ќе ги распоредите во рамките на димензиите на греачот.
- Во зависност од тоа колку се дебели парчињата што се готоват на скара, времето на печење дадено на табелата може да биде различно.
- Ставете ја жичената решетка или садот на саканото ниво во рерната. Ако готовите на жичената решетка, ставете го садот за рерна на најдолната полица за да ги собира маснотиите. Садот за рерна што ќе го ставите треба да биде со димензии што ќе ја опфатат целата површина на скаратата. Овој сад може да не биде вклучен со производот. Ставете малку вода во садот за рерна за да може полесно да се исчисти.

## Табела за готвење на скара

Храна	Додатоци што треба да се користат	Позиција на полицата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (приближно)
Риба	Жичена скара	4 - 5	250/max	20 ... 25
Парчиња пилешко	Жичена скара	4 - 5	250/max	25 ... 35
Кофте (говедско) - 12 парчиња	Жичена скара	4	250/max	20 ... 30
Јагнешка кременадла	Жичена скара	4 - 5	250/max	20 ... 25
Кременадла - (кришки)	Жичена скара	4 - 5	250/max	25 ... 30
Телешка кременадла	Жичена скара	4 - 5	250/max	25 ... 30
Зеленчук грatin	Жичена скара	4 - 5	220	20 ... 30
Тост	Жичена скара	4	250/max	1 ... 3

Се препорачува претходно загревање 5 минути за секоја храна што се готови на скара.

Превртете ги парчињата храна по 1/2 од вкупното време на готвење на скара.

## Тестирани намирници

Намирниците во оваа табела за готвење се подгответи според стандардот EN 60350-1 за да се олесни тестирањето на производот од страна на институциите за контрола.

### Табела за готвење за тестирање намирници

Храна	Број на садови	Додатоци што треба да се користат	Функција за работа	Позиција на полицата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (прибп.)
			Загревање на дното и на плафонот	3	140	20 ... 30
				<b>Модели со жичени полици:</b>		
Колачи	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	3 <b>Модели без жичени полици:</b> 2	140	15 ... 25
	2 сада	2-Стандарден сад* 4-Сад за печива*	Загревање со вентилатор	2 - 4	140	15 ... 25
			Загревање на дното и на плафонот	3	160	25 ... 35
				<b>Модели со жичени полици:</b>		
Ситни колачи	Еден сад	Стандарден сад*	Загревање со вентилатор	3 <b>Модели без жичени полици:</b> 2	150	25 ... 35
	2 сада	2-Стандарден сад* 4-Сад за печива*	Загревање со вентилатор	2 - 4	150 <b>Модели со жичени полици:</b> 150 <b>Модели без жичени полици:</b> 140	25 ... 35 <b>Модели со жичени полици:</b> 30 ... 40
Пандишпан	Еден сад	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара**	Загревање на дното и на плафонот	2	160	30 ... 38
	Еден сад	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см со затворач за жичена скара**	Загревање со вентилатор	2	155	30 ... 40
Пита од јаболко	Еден сад	Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара**	Загревање на дното и на плафонот	2	180	50 ... 65
	Еден сад	Црн метален калап за со дијаметар од 20 см на жичена скара**	Загревање со вентилатор	3	170	50 ... 65

Се препорачува претходно загревање на секоја намирница.

\* Овие додатоци можеби не се вклучени во вашиот модел.

\*\* Овие додатоци не се вклучени во вашиот модел. Овие додатоци можат да се купат во продавниците.

## Скара

Храна	Додатоци што треба да се користат	Позиција на полицата	Температура (°C)	Време на готвење (минути) (приближно)
Тост	Жичена скара	4	250/max	1 ... 3
Кофте (говедско) - 12 парчиња	Жичена скара	4	250/max	20 ... 30

Превртете ја храната по 1/2 од вкупното време на готвење на скара.

Се препорачува претходно загревање 5 минути за секоја храна што се готви на скара.

## 7 Одржување и грижа

### Општи информации за чистење

#### ▲ Општи предупредувања

- Почекајте апаратот да се олади пред да го чистите. Од жешките површини може да се изгорите!
- Не нанесувајте детергенти директно врз жешки површини. Така може да останат трајни дамки.
- Апаратот треба добро да се исчисти и исуши по секоја употреба. Така остатоците од храна лесно ќе се исчистат и нема да горат при следното користење на апаратот. На тој начин векот на траење на апаратот ќе се продолжи и проблемите што најчесто се јавуваат ќе бидат сведени на минимум.
- При чистењето не користете средства за чистење на пареа.
- Некои детергенти или средства за чистење можат да ја оштетат површината. Не чистете со абразивни детергенти, прашоци, пасти, отстранувачи на бигор или остри предмети.
- Нема потреба по секое готвење да се чисти со некое специјално средство. Исчистете го апаратот со средство за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете го со сува микрофибер крпа.
- Не заборавајте целосно да ја избришете сета течност што останала од чистењето и веднаш исчистете кога ќе прсне храна при готвењето.
- Немојте да миете ниту еден елемент од апаратот во машина за миење садови.

#### Површини од инокс и нерѓосувачки челик

- Немојте да користете киселина или средства за чистење на база на хлор за да ги чистите површините и дршките од нерѓосувачки челик или инокс.
- Површините од инокс или нерѓосувачки челик може да ја променат бојата со текот на времето. Ова е нормално. По секоја употреба, исчистете ги со детергент погоден за нерѓосувачки или инокс површини.
- Чистете со мека насапунета крпа и течен детергент (што не гребе) погоден за инокс површини, при што ќе бришете само во една насока.
- Веднаш отстранете ги дамките од бигор, масло, скроб, млеко и протеини од инокс, нерѓосувачки и стаклени површини. Дамките може да кородираат по подолго време.

#### Емајлирани површини

- По секоја употреба, исчистете ги емајлираните површини со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете ги со сува крпа.
- Ако производот има функција за лесно чистење со пареа, можете да ја употребите за лесна, површна нечистотија. (Видете го делот "Лесно чистење на пареа")
- За упорни дамки може да го користите средството за чистење рерни и скари што го препорачува веб-страницата на Вашиот производ и сунѓерче за чистење што не гребе. Немојте да користите средство за чистење на надворешните површини на рерната.

- Рерната мора да се олади за да го исчистите просторот за готвење. Чистењето на жешки површини ќе предизвика опасност од пожар и ќе ја оштети емајлираната површина.

### **Каталитички површини**

- Страничните сидови во просторот за готвење можат да бидат обложени само со емајл или каталитички сидови. Кај секој модел тоа е различно.
- Каталитичките сидови имаат лесна мат и порозна површина. Каталитичките сидови на рерната не треба да се чистат.
- Каталитичките површини апсорбираат маснотии поради нивната порозна структура и почнуваат да блескаат кога површината е заситена со маснотии, во тој случај препорачливо е да се заменат.

### **Стаклени површини**

- Кога чистите стаклени површини, немојте да користите тврди метални предмети што гребат или абразивни материјали за чистење. Тие може да ја оштетат стаклената површина.
- Исчистете го апаратот со детергент за миење садови, топла вода и микрофибер крпа специјално наменета за стаклени површини и пребришете го со сува микрофибер крпа.
- Ако останал детергент по чистењето, избришете го со ладна вода и пребришете со чиста и сува микрофибер крпа. Остатоците од детергент може да ја оштетат стаклената површина при следното чистење.
- Во никој случај исушените остатоци врз стаклената површина не смеат да се чистат со назабени

ножеви, жичени сунѓерчиња или слични предмети што гребат.

- Дамките од калциум (жолти дамки) врз стаклените површини може да ги отстраните со средство за чистење што се продава во продавниците, со некое средство за отстранување бигор како што е оцетот, или со сок од лимон.
- Ако површината е многу валкана, нанесете го средството за чистење со сунѓер иочекајте подолго време за да почне да дејствува како што треба. Потоа исчистете ја стаклената површина со мокра крпа.
- Избледената боја и дамките на стаклената површина се нормална појава и не се дефекти.

### **Пластични делови и обоени површини**

- Пластичните делови и обоените површини чистете ги со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете ги со сува крпа.
- Немојте да користите тврди метални предмети што гребат или абразивни средства за чистење. Тие може да ги оштетат површините.
- Внимавајте спојките на елементите на апаратот да не останат мокри и со остатоци од детергент. Инаку на тие спојки може да се појави корозија.

### **Чистење на додатоците**

Освен ако во упатството не е наведено поинаку, не ги мијте додатоците на овој производ во машина за садови.

### **Чистење на контролната таблица**

- Кога ја чистите таблота со контролни тркалца, избришете ги

таблата и тркалцата со влажна мека крпа и пребришете ја со сува крпа. Не ги трагајте тркалцата и дихтунзите под нив додека ја чистите контролната табла. Така контролната табла и тркалцата може да се оштетат.

- Додека ги чистите инокс таблите со контролни тркалца, немојте да ја чистите површината околу тркалцата со средства за чистење инокс. Индикаторите околу тркалцата може да се избришат.
- Чистете ги контролните табли на допир со влажна мека крпа и пребришете ги со сува крпа. Ако вашиот производ има функција за заклуччување, наместете го заклуччувањето пред да ја чистите контролната табла. Инаку со копчињата може да дадете неисправна команда.

### Чистење на внатрешноста на перната (просторот за готвење)

Следете ги чекорите описаны во делот "Општи информации за чистење" во зависност од видот на површините во перната.

### Чистење на страничните сидови на перната


Страничните сидови на просторот за готвење можат да бидат обложени само со емајл или каталитички сидови. Тоа зависи од моделот. Ако има каталитички сид, прочитајте во делот "Каталитички сидови".

Ако вашиот производ е модел со метални полици, извадете ги полиците пред да ги чистите страничните сидови. Потоа исчистете ги сидовите како што е описано во делот "Општи информации за чистење" во

зависност од видот на површината на страничните сидови.

### За да ги извадите страничните метални полици:

1. Отстранете го предниот дел на металната полица со тоа што ќе го повлечете страничниот сид во спротивната насока.
2. Повлечете ја полицата кон себе за целосно да ја извадите.



3. За да ги вратите полиците назад, мора да ги повторите истите чекори како при вадењето, но обратно.

### Пиролитичко чистење

Перната е опремена со функција за пиролитичко чистење (чистење на висока температура). Перната се загрева на 420-480 °C и нечистотијата во неа потполно изгорува. При тоа може да се создаде многу густ чад. Погрижете се во просторијата да има добра вентилација. Пиролитичко чистење треба да се прави отприлика по секои 10 користења на перната.

## Општи предупредувања

- ⚠ Врелите површини предизвикуваат изгореници!** Не допирајте го производот додека апаратот е во процес на самостојно чистење, затоа држете ги децата понастрана. Почекајте барем 30 минути пред да ги отстраните остатоците.
- ⚠ Отстранете ги сите додатоци, телескопската полица и страничните решетки (доколку се достапни) пред користење на функцијата Пиролитичко чистење. Доколку не го сторите тоа, ќе предизвикате оштетување на додатоците и страничните решетки.**
- ⚠ Ако моделот што го имате содржи елементи отпорни на високи температури (кои можат да издржат пиролитичко чистење), не мора да ги вадите од рерната. Дали додатоците се огноотпорни или не, е наведено во делот за додатоци. Ако не е наведено, додатоците не се отпорни на високи температури. Мора да се извадат од рерната пред чистењето за да се избегне оштетување.**
- i** Не чистете ја гумата на вратата. Фиберстталкото е многу осетливо и може лесно да се оштети. Во случај на оштетување на дихтунгот на вратата на рерната, заменете го со нов што сте го набавиле од областен сервисер.
1. Извадете сè од релната. Кај моделите со странични решетки не заборавајте да ги извадите решетките.
  2. Пред чистењето, со влажна крпа отстранете ја нечистотијата од надворешните површини и од внатрешноста на рерната.
  3. Изберете ја функцијата "Pyrolysis" (Пиролитичко чистење). На дисплејот ќе трепка **P2:00**.
  4. Тркалцето за температура наместете го на највисоката "**max**" (максимум) температура.
  5. Штом почне пиролитичкото чистење, на дисплејот постојано ќе светка **P2:00** и ќе почне одбројување. На дисплејот ќе се покаже колку време ќе трае чистењето. Времетраењето не може да се промени.
  6. Кога рерната ќе постигне одредена температура откако почнал процесот на пиролитичко чистење, на дисплејот ќе се покаже симболот за заклучено и вратата на рерната нема да може да се отвори. Ќе остане заклучена уште некое време откако ќе заврши пиролитичкото чистење. Не се обидувајте сосила да ја отворите вратата сè додека не исчезне симболот што покажува дека е заклучена.

7. Кога чистењето ќе заврши, на дисплејот ќе се покаже "**End**" (**Крај**).
8. Откако на дисплејот ќе се покаже "**End**", завршете го процесот така што ќе ги поставите копчињата за функција и за температура на позиција 0 (OFF).
9. Откако од дисплејот ќе исчезне симболот , отстранете ги остатоците од нечистотијата со разреден алкохолен оцет.
10. Допрете го кое било копче за да го стивнете звучниот сигнал.

**i** Штом заврши пиролитичкото чистење, вратата ќе биде заклучена сè додека рерната не се излади до соодветна температура. Ако се обидете да готовите нешто додека трае овој процес, на дисплејот ќе се покаже "**H**" и нема да може да готовите.

## Чистење на вратата на рерната

**i** Не користете јаки абразивни средства за чистење, метални предмети што стружат, метално сунѓерче или материјали од варикина за да ги чистите вратата и стаклото на рерната.

Можете да ги извадите вратата на рерната и стаклата на вратите за да ги исчистите. Како да ги извадите вратите и стаклата е објаснето во деловите "Вадење на вратата на рерната" и "Вадење на внатрешните стакла на вратата". Откако ќе ги извадите внатрешните стакла на вратата, исчистете ги со детергент за садови, топла вода и мека крпа или сунѓер, а потоа избришете ги со сува крпа. Избришете го стаклото со

оцет и потоа исплакнете го за да ги отстрани остатоците од вар кој може да се појават на стаклото на рерната.

### Вадење на вратата на рерната



1. Отворете ја вратата на рерната.
2. Отворете ги левата и десната спојница на лежиштето на шарките на предната врата со притискање надолу, како што е прикажано на сликата.

Типот на шарката (A), (B), (C) варира во зависност од моделот на производот. Бројките подолу покажуваат како да се отворат сите типови на шарки.

Шарката од типот (A) е достапна во нормални типови на врати.


Шарка од типот (Б) е достапна во типови на меки затворачки врати.

Шарка од типот (С) е достапна во типови на меки отворени / затворачки врати.



Шарка - затворена позиција

Шарка - отворена позиција  
3. Вратата на рерната нека биде полуотворена.




4. Повлечете ја вратата нагоре за да ја ослободите од левата и десната шарка и целосно да ја извадите.

**i** За да ја вратите вратата назад, мора да ги повторите истите чекори како при вадењето, но обратно. Кога ќе ја местите вратата, не заборавајте да ги затворите спојниците на лежиштата на шарките.


## Вадење на внатрешните стакла на вратата на рерната

Внатрешното стакло на предната врата на производот може да се извади за да се исчисти.

1. Отворете ја вратата на рерната.




2. Туркајте го пластичниот елемент прицврстен за горниот дел на предната врата кон себе со тоа што истовремено ќе притискате на точките за притискање на двете страни на елементот и ќе го извадите.




3. Како што е прикажано на сликата, нежно подигнете го највнатрешното стакло кон 'А', а


потоа извадете го повлекувајќи го кон 'B'.



- 1 Највнатрешно стакло
- 2 Второ внатрешно стакло
- 3 Трето внатрешно стакло
- 4 Надворешно стакло
- 5 Пластичен процеп за стакло - Долу



4. Повторете ги истите чекори за да ги извадите второто и третото стакло.



Првиот чекор во повторното составување на вратата е да се заменат второто и третото стакло (2, 3).

Како што е прикажано на сликата, закосениот раб на стаклото треба да го поставите на таков начин што ќе се спои со закосениот раб на пластичниот процеп.

Редоследот на прицврстување на второто и третото внатрешно стакло не е важен бидејќи тие се исти.

Кога го прицврстувате највнатрешното стакло (1), обрнете внимание да ја ставите отпечатената страна на стаклото врз второто внатрешно стакло.

Многу е важно долните ќошеви на сите внатрешни стакла да се постават така што ќе се спојат со долните пластични процепи (5).

Туркајте го пластичниот елемент кон рамката сè додека не кликне.

**i** Отако ќе се исчистат, сите стакла мора повторно да се спојат.

## Чистење на сијаличката на рерната

Ако се извалка стаклениот капак на сијаличката на рерната во просторот за готвење, исчистете го со детергент за миење садови, топла вода и мека крпа или сунѓер и пребришете го со сува крпа. Ако сијаличката на рерната престане да работи, можете да ја замените следејќи ги следниве упатства.

## Заменување на сијаличката на рерната

### ▲ Општи предупредувања


- За да се избегне ризик од електричен удар, пред да ја замените сијаличката исклучете го производот од електричната мрежа и почекајте рерната да се

излади. Од жешките површини може да се изгорите!

- Во оваа печка, се користи блескаво светилка со моќност помала од 40 W, висина помала од 60 mm, дијаметар помал од 30 mm или халогена светилка со приклучок тип G9, моќност помала од 60 W. Светилките се погодни за работа на температури над 300 ° C. Светилки во рерната може да се добијат од овластени сервисни агенти или техничар со лиценца.
- Местоположбата на сијаличката на рерната може да се разликува од она што е прикажано на сликата.
- Сијаличката што се користи во овој производ не е погодна за осветлување на домашни простории. Намената на оваа сијаличка е да му олесни на корисникот да ги гледа прехранбените продукти.
- Сијаличките што се користат во овој уред мора да издржат екстремни физички услови, како што се температури над 50 °C.


### Ако вашата рерна има кружна сијаличка,

- Исклучете го производот од електричната мрежа.
- Отстранете го стаклениот капак со тоа што ќе го вртите во спротивен правец од стрелките на часовникот.



- Ако сијаличката е тип (A) прикажан на сликата подолу, вртете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова. Ако е од типот


(B), извлечете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова.



4. Повторно наместете го стаклениот капак.


**Ако вашата рерна има четириаголна сијаличка,**

1. Исклучете го производот од електричната мрежа.
2. Отстранете ги металните полици како што е описано.



3. Со шрафцигер подигнете го заштитниот капак на сијаличката.

4. Ако сијаличката е тип (A) прикажан на сликата подолу, вртете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова. Ако е од типот (B), извлечете ја како што е прикажано на сликата и заменете ја со нова.



5. Повторно наместете ги стаклените капак и металните полици.

## 8 Решавање проблеми

Консултирајте се со овластен сервис, стручно лице или одговорно лице од компанијата од која сте го купиле производот ако не можете да го решите проблемот дури и отако сте ги примениле упатствата дадени во овој дел. Никогаш не се обидувајте сами да го поправате расипаниот производ.

### Во перната се создава пареа додека работи.

- Нормално е да излегува пареа додека работи. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

### При готвењето се создаваат водени капки.

- Пареата што се крева при готвењето може да кондензира и да создаде водени капки поради допир со студените површини на производот. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

### Производот испушта метални звуци додека се загрева и лади.

- Кога се загреваат металните делови, тие се шират и создаваат звук. >>> Тоа не значи дека се работи за дефект.

### Производот не работи.

- Прекинувачот е расипан или се изместил. >>> Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги.
- Производот не е приклучен за заземјен штекер. >>> Проверете ја врската со штекерот.
- Копчињата/тркалцата на контролната табла не работат. >>> Ако вашиот производ има функција за заклучување со клуч, можеби е активирана. Деактивирајте ја.

### Светлото во перната не работи.

- Сијаличката на перната е расипана. >>> Заменете ја сијаличката на перната.
- Нема доток на струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги осигурувачите.

### Перната не греје.

- Можеби не е ставена на извесна функција за готвење и/или температура. >>> Ставете ја перната на извесна функција за готвење и/или температура.
- Кај моделите што имаат тајмер, тајмерот не е подесен. >>> Подесете го времето.
- Нема доток на струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги прекинувачите на разводната табла. Ако е потребно, заменете ги или добро наместете ги осигурувачите.
- Вратата на перната можеби е отворена. >>> Проверете дали вратата на перната е затворена. Ако вратата на перната стои отворена подолго од 5 минути, поставките за времето на готвење ќе бидат поништени, греачите нема да работат и сијаличката во перната нема да свети.

**(Кај моделите со тајмер) Дисплејот за часовникот трепка или симболот за часовникот е вклучен.**

- Претходно снемало струја. >>> Наместете го времето / Исклучете го производот и повторно вклучете го.

### **Кодови/Причини за грешка и можни решенија**

<b>Кодови за грешка</b>	<b>Причини за грешка</b>	<b>Можни решенија</b>
Er 1 - Er 7	Грешки во комуникацијата	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 8 - Er 27	Грешки во сензорот	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 32 - Er 41	Грешки во загревањето на рерната.	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 42 - Er 58	Грешки во компонентите на рерната.	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 59 - Er 64	Грешки во вратата на рерната	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 65 - Er 71	Грешки поврзани со пареата (кај рерни со функција за пареа)	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 72 - Er 80	Грешки во хардверот	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 81 - Er 85	Грешки во безбедноста на рерната	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 86 - Er 88	Грешки во поврзувањето на Интернет (кај рерни со Homewhiz функција)	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 89 - Er 92	Грешки во микробрановите (кај рерни со функција за микробранови)	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.
Er 93 - Er 99	Грешки во електронската таблица и тајмерот	Јавете се во овластениот сервис за да ја отстрани грешката.

**beko**

## **Ugradbena pećnica**

Uputstvo za upotrebu



**BS**

# **Poštovani korisnici,**

## **Prije uporabe proizvoda, pročitajte ovaj priručnik.**

Beko Hvala na odabiru proizvoda. Želimo da vam proizvod, proizведен uz visoki kvalitet i tehnologiju, pruži najbolju učinkovitost. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data prije uporabe proizvoda i sačuvajte istu za naknadnu referencu. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Pratite uputstva obraćajući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu.

Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati.

Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, priložite i ovo uputstvo za upotrebu.

Korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole:



Opasnost koja može za rezultat imati smrt ili ozljedu.

**NAPOMENA** Opasnost koja može za rezultat imati materijalnu štetu na proizvodu ili okolini.



Opasnost koja može za rezultat imati opekotine zbog kontakta s vrućim površinama.



Važne informacije ili korisni savjeti za upotrebu.



Pročitajte uputstvo za upotrebu!



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY

<b>1 Sigurnosna uputstva</b>	<b>4</b>	<b>4 Prva uporaba</b>	<b>20</b>
Namjena.....	4	Prvo postavljanje vremena.....	20
Sigurnost djece, ugroženih osoba i kućnih ljubimaca.....	4	Prvo čišćenje.....	20
Električna sigurnost .....	5		
Sigurnost u transportu .....	7		
Sigurnost pri ugradnji.....	7		
Sigurnost upotrebe.....	7		
Upozorenja o temperaturi.....	8		
Uporaba dodataka .....	8		
Sigurnost kuvanja.....	8		
Sigurnost pri održavanju i čišćenju .....	9		
Samočišćenje na visokoj temperaturi (piroliza)			
.....	10		
<b>2 Uputstva za zaštitu okoliša</b>	<b>11</b>		
Propis o odlaganju otpada .....	11		
Uskladenost sa WEEE Direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda.....	11		
Odlaganje materijala za pakovanje .....	11		
Preporuke za štednju energije .....	11		
<b>3 Vaš proizvod</b>	<b>12</b>	<b>7 Održavanje i njega</b>	<b>34</b>
Predstavljanje proizvoda .....	12	Opće informacije o čišćenju.....	34
Predstavljanje i uporaba kontrolne table proizvoda .....	13	Čišćenje dodataka.....	35
Kontrola rerne .....	13	Čišćenje kontrolne table.....	35
Radne funkcije rerne.....	14	Čišćenje unutrašnjosti rerne (površina za spremanje hrane) .....	36
Dodaci uređaja.....	15	Piroličko samočišćenje .....	36
Korišćenje dodataka uređaja .....	16	Čišćenje vrata rerne .....	37
Tehničke specifikacije .....	19	Skidanje unutarnjeg stakla sa vrata rerne .....	39
		Čišćenje sijalice u rerni .....	40
<b>8 Rješavanje problema</b>	<b>42</b>		

# 1 Sigurnosna uputstva

- Ovaj odjeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštite od rizika od tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
- Ako je proizvod prenešen na drugu osobu ili polovni uređaj dat na korišćenje, uz proizvod treba isporučiti uputstvo za upotrebu, etikete proizvoda, druga relevantna dokumenta i dodatke.
- Naša kompanija ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat nepoštovanja ovih uputstava.
- Ako se ne pridržavate ovih uputstava, bilo koja garancija biće poništena.
- **⚠️** Ugradnju i popravke uvijek treba da obavlja proizvođač, ovlašćeni servis ili lica koja je imenovao uvoznik.
- **⚠️** Koristite samo originalne rezervne djelove i dodatke.
- **⚠️** Ne pokušavajte popraviti i mijenjajti nijednu komponentu proizvoda ako to nije jasno naznačeno u uputstvu za upotrebu.
- **⚠️** Ne izvodite tehičke modifikacije na proizvodu.

## Namjena

- Ovaj proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu. On nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
- Ne koristite proizvod u baštama, na balkonima ili drugim okruženjima na otvorenom. Uređaj je predviđen za upotrebu u kuhinjskim i kućnim kuhinjama u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
- **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod treba koristiti samo za spremanje hrane. Ne treba ga koristiti u različite svrhe, poput zagrijevanja prostorije.
- Pećnica se može koristiti za odmrzavanje, pečenje, prženje i grilovanje hrane.
- Ovaj proizvod ne treba koristiti za grijanje, zagrijevanje tanjura, kačenje ručnika ili odjeće na ručki za potrebe sušenja.

## Sigurnost djece, ugrozenih osoba i kucnih ljubimaca

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca sa 8 i više godina

starosti i osobe sa fizičkim, čulnim ili mentalnim nedostacima i osobama bez znanja ili iskustva, isključivo ukoliko su pod nadzorom i kada im se objasni način sigurne upotrebe aparata i moguće opasnosti.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca nikada ne smiju da čiste i održavaju uređaj, sem ako se nalaze pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe sa fizičkim, čulnim ili mentalnim nedostacima (uključujući djecu), osim ako se drže pod nadzorom ili dobiju potrebna uputstva.
- Djecu treba nadzirati da bi se obezbijedilo da se ne igraju sa ovim uređajem.
- Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati, penjati se ili ulaziti u proizvod.
- Ne stavljamte predmete na proizvod koje djeca mogu da dohvate.
- **UPOZORENJE:** Tokom upotrebe, dostupne površine proizvoda su vruće. Djecu držite dalje od proizvoda.

- Ambalažni materijal čuvajte izvan dohvata djece. Postoji rizik od ozljede i gušenja!
- Kada su vrata otvorena, ne stavljajte teške predmete na njih i ne dozvolite djeci da sjede na njima. Možete izazvati prevrtanje ili oštećenje šarki na vratima vrerne.
- (Ako vaš proizvod ima utikač) Zbog sigurnosti djece, isključite utikač i onemogućite rad proizvoda prije nego ga odložite.



### **Električna sigurnost**

- Uređaj povežite na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem sa voltažom navedenom na tipskoj naljepnici. Uzemljenje mora uvesti kvalifikovani električar. Ne koristite proizvod bez uzemljenja u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima.
- Utikač ili električni priključak proizvoda moraju biti na lako dostupnom mjestu (na koje neće uticati plamen štednjaka). Ako to nije moguće, na električnoj instalaciji na koju je uređaj priključen mora postojati

mehanizam (osigurač, prekidač, sklopka, itd.), u skladu s propisima koji uređuju napajanje elektrinom energijom i odvajanje svih polova od mreže.

- Proizvod se ne smije priključiti u utičnicu tokom ugradnje, popravke i transporta.
- Uključite proizvod u uzemljenu utičnicu koja odgovara vrijednostima napona struje i frekvencije navedene na tipskoj naljepnici.
- (Ako vaš proizvod nema kabel za napajanje) Koristite samo priključni kabl naveden u odjeljku „Tehničke specifikacije“.
- Ne gurajte kabl za napajanje ispod ili iza proizvoda. Ne stavljamte teške predmete na kabl za napajanje. Kabl za napajanje ne treba da se savija, prelama i ne smije da dođe u kontakt sa bilo kojim izvorom topline.
- Dok rerna radi, i njena stražnja površina se zagrijeva. Kablovi za napajanje ne smiju dodirivati zadnju površinu, ukoliko je taj slučaj, priključci se mogu oštetiti.
- Pazite da ne zaglavite električni kabl između vrata

rerne i okvira i ne postavljajte ga na vruće površine. U suprotnom, može se istopiti izolacija kabla i može doći do požara uslijed nastanka kratkog spoja.

- Koristite samo originalni kabl. Ne koristite odsječene ili oštećene kablove ili produžne kablove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba koju je odredila kompanija uvoznik, kako bi se spriječile moguće opasnosti.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene sijalice u rerni, isključite proizvod sa napajanja da biste izbjegli opasnost od strujnih udara. Isključite proizvod ili isključite osigurač u kutiji s osiguračima.

(Ako vaš proizvod ima utikač)

- Ne priključujte proizvod u utičnicu koja je labava, ispala iz svog ležišta, slomljena, prljava, masna, uz rizik od kontakta s vodom (na primjer, voda koja može procuriti iz šaltera).
- Nikada ne dodirujte utikač vlažnim rukama! Ne vucite za

kabl kada isključujete uređaj iz struje, uvjek vucite za utikač.

- Provjerite da li je utikač proizvoda čvrsto priključen u utičnicu da se izbjegne stvaranje luka.

### **Sigurnost u transportu**

- Prije transporta proizvoda isključite proizvod sa napajanja.
- Proizvod je težak, potrebno je da ga nose najmanje dvije osobe.
- Ne koristite vrata i/ili ručku za transport ili premještanje proizvoda.
- Ne stavljajte druge predmete na uređaj i nosite ga uspravno.
- Kada treba da transportujete proizvod, zamotajte ga u ambalažni materijal ili debeli karton i čvrsto ga zalijepite. Učvrstite proizvod trakom kako ne bi došlo do oštećenja uklonjivih ili pokretnih djelova proizvoda ili samog proizvoda.
- Pogledajte cijeli proizvod da bi utvrdili da li ima oštećenja koja su mogla nastati tokom transporta.

### **Sigurnost pri ugradnji**

- Prije ugradnje proizvoda, provjerite da li ima oštećenja. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga ugrađivati.
- Ne postavljajte proizvod u blizini izvora topline (radijatori, štednjak i sl.).
- Držite sve ventilacione kanale otvorenima oko proizvoda.
- Da biste spriječili pregrijavanje, proizvod ne treba postavljati iza ukrasnih vrata.

### **Sigurnost upotrebe**

- Obavezno isključite proizvod nakon svake upotrebe.
- Ako proizvod ne koristite duže vrijeme, isključite ga sa napajanja ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- Ne koristite neispravan ili oštećen proizvod. Ako postoje, isključite električne/plinske priključke proizvoda i pozovite ovlašćeni servis.
- Ne koristite proizvod sa uklonjenim ili polomljenim staklima prednjih vrata.
- Ne penjite se na proizvod da biste doхватili bilo šta ili iz bilo kojeg drugog razloga.

- Ne koristite proizvod u situacijama koje mogu utjecati na vaše rasuđivanje, kao što su korišćenje opojnih sredstava i/ili upotreba alkohola.
- Zapaljivi predmeti ostavljeni u području za pripremu hrane mogu se zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u području za pripremu hrane.
- Ručka rerne nije sušilica za ručnike. Kada koristite proizvod, ne kačite ručnike, rukavice ili sličan tekstil.
- Šarke na vratima proizvoda se pomjeraju i zatežu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata. Kada otvarate/zatvarate vrata, ne držite dio sa šarkama.

## **Upozorenja o temperaturi**

- **UPOZORENJE:** Dok proizvod radi, izloženi djelovi će biti vrući. Ne dirajte proizvod i grijaće elemente. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju se približavati proizvodu bez odrasle osobe.
- Ne stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale u blizini proizvoda, jer će ivice biti vruće tokom rada.

- Budući da para može izaći iz rerne, držite se na propisnoj udaljenosti dok otvarate vrata rerne. Para može izazvati opekotine na rukama, licu i/ili očima.
- Proizvod može biti vruć tijekom uporabe. Ne dirajte zagrijane odjeljke, unutrašnje djelove rerne, grijaće elemente itd.
- Kada stavlјate hranu u vruću rerну, vadite hranu itd., uvjek koristite rukavice otporne na toplinu.

## **Uporaba dodataka**

- Važno je da metalna rešetka i pleh budu propisno postavljeni na njihova predviđena mjesta. Za detaljne informacije pogledajte odjeljak "Uporaba dodataka".
- Dodaci mogu oštetiti staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata proizvoda. Dodatke uvjek gurnite do kraja prostora za pečenje.

## **Sigurnost kuvanja**

- Budite oprezni kada koristite alkohol u hrani. Alkohol isparava na visokim temperaturama i može se

zapaliti ako je izložen vrućim površinama, tako uzrokujući požar.

- Ostaci hrane, ulje itd. mogu se zapaliti u prostoru za spremanje hrane. Prije spremanja hrane uklonite krupnije nečistoće.
- Opasnost od trovanja hranom. Ne čuvajte hranu u rerni duže od sat vremena prije i posle pripreme. U suprotnom možete izazvati trovanje hranom ili bolesti.
- Ne zagrijevajte zatvorene limenke i staklene posude. Nastali pritisak može dovesti do pucanja tegle.
- Stavite papir za pečenje u posuđe ili pribor za rernu (pleh, žičani gril, itd.) s hranom i stavite ga u prethodno zagrijanu rernu. Uklonite suvišne komade papira za pečenje sa dodataka ili posude kako biste izbjegli dodir s grijaćim elementima rerne. Nikada ne koristite papir za pečenje na temperaturi u rerni većoj od maksimalne temperature korišćenja navedene na papiru za pečenje koji koristite. Nikada ne stavljajte

papir za pečenje na dno rerne.

- Pleh za pečenje, tanjure ili aluminijumsku foliju ne postavljajte direktno na dno rerne. Akumulirana toplota može oštetiti osnovu rerne.
- Za vrijeme grilovanja zatvorite vrata rerne. Vruće površine mogu izazvati opekatine!
- Hrana koja nije adekvatna za grilovanje predstavlja opasnost od nastanka požara. Grilujte samo hranu koja se sme obrađivati na temperaturi za intenzivno grilovanje. Takođe, hranu ne stavljajte predaleko u zadnji dio grila. Ovo je najtoplije područje i masna hrana se može zapaliti.

## **Sigurnost pri održavanju i čišćenju**

- Sačekajte da se uređaj ohladi prije čišćenja. Vruće površine mogu izazvati opekatine!
- Ne perite proizvod prskanjem ili sapanjem vode na njega! Postoji opasnost od strujnog udara!
- Ne čistite proizvod paročistačima, jer to može izazvati strujni udar.

- Za čišćenje stakla prednjih vrata rerne/(ako postoje) gornjih stakala rerne nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje, metalne strugače, žičanu vunu ili sredstva za izbjeljivanje. Ovi materijali mogu prouzrokovati ogrebotine i pucanje staklenih površina.
- Kontrolnu ploču uvjek održavajte čistom i suhom. Vlažna i prljava površina može prouzrokovati probleme u radu sa funkcijama.



### **Samočišćenje na visokoj temperaturi (piroliza)**

- Tokom samočišćenja površine postaju toplije nego kod standardne uporabe. Držite djecu na propisnoj udaljenosti.
- Vruće površine izazivaju opeketine! Ne dodirujte proizvod tokom samočišćenja, a djeca neka

- borave na propisnoj udaljenosti od proizvoda. Sačekajte najmanje 30 minuta prije uklanjanja ostataka.
- Tokom samočišćenja, oslobađa se dim uslijed izgaranja ostataka hrane. Nadgledajte svoju kuhinju tijekom procesa čišćenja.
- Prije početka čišćenja, očistite spoljne površine rerne i ostatke hrane unutar rerne krpom natopljenom deteržentom. Izvadite sve dodatke i pribor za jelo iz rerne. Ako vaš proizvod ima dodatke za pirolizu (otporne na visoke temperature samočišćenja), ne morate taj pribor uklanjati iz rerne.
- Ako na vašoj pećnici postoji ploča za kuhanje, nemojte rukovati pločom za samočišćenje.

## **2 Uputstva za zaštitu okoliša**

### **Propis o odlaganju otpada**

#### **Usklađenost sa WEEE Direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda**



Ovaj proizvod je u skladu sa EU WEEE Direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod posjeduje klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).

Ovaj proizvod je proizведен od visoko kvalitetnih dijelova koji se mogu ponovo upotrijebiti i koji su pogodni za recikliranje. Nemojte odlagati otpadni proizvod s običnim kućnim i drugim otpadima čiji je vijeka trajanja prošao. Odnesite taj otpad na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. Molimo vas posavjetujte se sa lokalnim institucijama da saznate gdje se nalaze ova odlagališta.

Odgovarajuće odlaganje korištenih uređaja pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi.

#### **Usklađenost sa RoHS Direktivom:**

Proizvod koji ste kupili je u skladu sa EU RoHS Direktivom (2011/65/EU). On ne sadrži nikakve štetne i zabranjene materijale specificirane u ovoj Direktivi.

### **Odlaganje materijala za pakovanje**

- Materijal za pakovanje predstavlja opasnost po djecu. Čuvajte materijal za pakovanje na sigurnom mjestu van dohvata djece. Materijali za pakovanje ovog proizvoda napravljeni su od reciklirajućeg materijala. Pravilno ih

odložite i sortirajte ih u skladu sa uputstvima za reciklažu otpada. Nemojte ih odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.


### **Preporuke za štednju energije**

Sljedeći prijedlozi će vam pomoći da svoj proizvod upotrebljavate na ekološki i energetski učinkovit način:

- Zamrznutu hranu odmrznite prije spremanja.
- U remi koristite tamne ili emajlirane posude koje bolje prenose toplotu.
- Isključite proizvod 5 do 10 minuta prije isteka vremena za produženo kuhanje. Sada možete uštedeti do 20% električne energije upotreboom topline.
- Ako je navedeno u receptu ili uputstvu za upotrebu, uvjek izvršite prethodno zagrijevanje. Ne otvarajte vrata rerne često tijekom pripreme hrane.
- Ne otvarajte vrata rerne dok spremate hranu u radnoj funkciji "Eko grijanje s ventilatorom". Ako ne otvarate vrata, unutrašnja temperatura se optimizuje da bi se uštedjela energija u radnoj funkciji "Eko grijanje s ventilatorom", pri čemu se ta temperatura može razlikovati od one koja je prikazana na zaslonu.
- Pokušajte da istovremeno pečete više jela u remi. Možete istovremeno spremati hranu postavljanjem dvije posude za pečenje na metalnu rešetku. Osim toga, ako spremate jela jedno za drugim, to će uštedjeti energiju jer rerna neće izgubiti na svojoj toplini.

### 3 Vaš proizvod

#### Predstavljanje proizvoda



- 1 Kontrolna tabla
- 2 Sijalica\*
- 3 Žičane police\*\*
- 4 Motor ventilatora (za čelične ploče)
- 5 Vrata
- 6 Ručka
- 7 Donji grijač (donja čelična ploča)
- 8 Pozicije polica
- 9 Gornji grijač
- 10 Ventilacioni otvori


\* Zavisi od modela. Vaš proizvod možda nema sijalicu ili se vrsta i lokacija sijalice mogu razlikovati od slike.

\*\* Zavisi od modela. Možda vaš proizvod nema žičane police. Na slici, žičane police su prikazane kao primjeri.

## Predstavljanje i uporaba kontrolne table proizvoda

U ovom odjeljku možete pronaći pregled i osnovne namjene kontrolne table proizvoda. Moguće su razlike u slikama i nekim karakteristikama u zavisnosti od vrste proizvoda.

### Kontrola rerne



1 Dugme za izbor funkcije

2 Tajmer

3 Dugme za temperaturu

Ako vaš proizvod ima okruglo dugme/dugmad pomoću kojeg se njime upravlja, to dugme se može uvući u ploču i izaći van nakon pritiska na isto kod nekih modela. Da biste izvršili postavke pomoću ovih dugmadi, prvo pritisnite odgovarajuće dugme i ono će se pojavitи van. Nakon postavke, pritisnite ga ponovo i vratite dugme u prvobitni položaj.

### Dugme za izbor funkcije

Pomoću dugmeta za izbor funkcije možete odabratiti radne funkcije rerne. Birati možete okretanjem ulijevo/udesno od početnog (gornjeg) položaja.

### Dugme za temperaturu


Pomoću dugmeta za temperaturu možete da izaberete temperaturu na koju želite da spremate hranu. Okrenite u smjeru kazaljke na satu od početnog (gornjeg) položaja da biste izabrali.

### Indikator temperature

Na zaslonu tajmera možete vidjeti temperaturu unutar rerne. Rerna se zagrijava dok ne dostigne postavljenu temperaturu i održava tu temperaturu, a 3-redna animacija grijanja treperi krajne desno. Kad temperatura u rerni dostigne postavljenu vrijednost, ova animacija se

zaustavlja i simbol „C“ kontinuirano svijetli pored postavljene vrijednosti temperature.

### Tajmer



1 Tipka za alarm

2 Tipka za podešavanje vremena

3 Tipka za smanjenje

4 Tipka za povećanje

5 Tipka za postavke

6 Tipka za zaključavanje tipki

### Simboli na zaslonu

: Simbol za vrijeme pečenja

: Simbol za kraj vremena pečenja\*

: Simbol alarmra

: Simbol sonde za meso\*

: Simbol zaključavanja tipki

: Simbol temperature

: Simbol postavki

: Simbol zaključavanja vrata\*

\* Razlikuje se u zavisnosti od modela proizvoda. \*Možda nije dostupno kod vašeg modela.

## Radne funkcije rerne

Na tabeli funkcija; prikazane su radne funkcije koje možete koristiti u vašoj rerni i najviše i najniže temperature koje se mogu podešiti za ove funkcije. Redoslijed prikazanih režima rada može se razlikovati od rasporeda na vašem proizvodu.


Simbol funkcije	Opis funkcije	Temperaturni opseg (°C)	Opis i upotreba
	Sijalica u rerni	-	Ne radi grijač u rerni. Svjetli samo sijalica u rerni.
	Gornji i donji grijač	40-280	Hranu zagrijevaju gornji i donji grijač istovremeno. Pogodno za kolače i gulaše u kalupima za pečenje ili kolače i peciva. Pečenje u samo jednom plehu.
	Donji grijač	40-220	Uključen je samo donji grijač. Pogodan je za hranu kojoj je potrebno da malo potamni sa donje strane.
	Gornji i donji grijač + ventilator	40-280	Vrući vazduh zagrijan gornjim i donjim grijačima raspoređuje se ravnomjerno i brzo kroz rernu pomoću ventilatora. Pečenje u samo jednom plehu.
	Grijanje s ventilatorom	40-280	Vrući vazduh zagrijan toplim ventilatorom raspoređuje se ravnomjerno i brzo kroz rernu pomoću ventilatora. Pogodan je za spremanje hrane u više posuda na različitim nivoima polica.
	Eko grijanje s ventilatorom	160-220	Da biste uštedeli energiju, možete da koristite ovu funkciju umjesto da koristite „Grijanje s ventilatorom“ u rasponu od 40-280°C. Ali, vrijeme pečenja će se blago produžiti.
	Funkcija "3D"	40-280	Gornji grijač, donji grijač i topli ventilator. Svi djelovi proizvoda se ravnomjerno i brzo peku. Pečenje u samo jednom plehu.
	Puni gril	40-280	Veliki gril na gornjem dijelu rerne radi. Pogodan je za grilovanje velikih količina.
	Piroliza	-	Koristi se za samoočišćenje rerne na visokoj temperaturi. Pročitajte objašnjenja za ovu funkciju u odjeljku za održavanje i čišćenje.

## Dodaci uređaja

Uz vaš uređaj su isporučeni razni dodaci. U ovom odjeljku dostupni su opisi dodataka i opisi pravilnog korišćenja. Dodaci koji se dostavljaju uz uređaj se mogu razlikovati u zavisnosti od modela uređaja. Možda uz vaš uređaj ne postoji svaki dodatak opisan u uputstvu za upotrebu.


**NAPOMENA :** Plehovi uz vaš uređaj se mogu deformirati zbog uticaja temperature. Navedeno neće uticati na rad uređaja. Deformacija nestaje kada se pleh ohladi.

---



### Standardni pleh

Koristi se za tijesta, smrznutu hranu i velike komade pečenja.




### Duboki pleh

Koristi se za tijesto, velike komade pečenja, sočna jela ili za sakupljanje masnoće tijekom grilovanja.

---


#### Modeli sa žičanim policama:



### Žičani grill

Koristi se za pečenje ili stavljanje hrane koja će se peći, pržiti ili kuhati u kaserolama na željenu policu.

#### Modeli bez žičanih polica:




## Korišćenje dodatka uređaja


### Police za pripremu hrane

Postoji 5 nivoa položaja policia u prostoru za pripremu hrane. Redoslijed policia je označen brojevima na prednjem okviru rerne.

### Modeli sa žičanim policama




### Modeli bez žičanih polica



### Postavljanje žice za gril na police za pečenje


#### Modeli sa žičanim policama:

Od presudnog je značaja pravilno postaviti žicu za gril na bočne žičane police. Dok postavljate žicu za gril na policu, otvoreni dio mora biti na prednjoj strani. Za bolje rezultate pečenja, žica za gril mora biti pričvršćena graničnikom na žičanoj polici. Ne smije mimoći taj graničnik i dodirivati stražnji zid rerne.



#### Modeli bez žičanih polica:

Ključno je da žicu za gril propisno postavite na bočne police. Žica za gril se u samo jednom smjeru može postaviti na policu. Dok postavljate žicu za gril na policu, otvoreni dio mora biti na prednjoj strani.




### Postavljanje pleha na police za pečenje

#### Modeli sa žičanim policama:


Takođe je od presudnog značaja pravilno postaviti plehove na žičane bočne police.

Dok postavljate pleh na željenu policu, njegova strana dizajnirana za držanje mora biti okrenuta sa prednje strane. Za bolje rezultate pečenja, pleh mora biti pričvršćen graničnikom za žičanu polici. Ne smije mimoći taj graničnik i dodirivati stražnji zid rerne.



### Modeli bez žičanih polica:


Takođe je od presudnog značaja propisno postaviti plehove na bočne police. Pleh se u samo jednom smjeru može postaviti na policu. Dok postavljate pleh na željenu policu, njegova strana dizajnirana za držanje mora biti okrenuta sa prednje strane.




### Funkcija zaustavljanja žice za gril

Uredaj ima funkciju graničnika koji sprječava prevrtanje žice za gril sa žičane police. Ovom funkcijom lako i bezbjedno možete izvaditi hrancu. Dok uklanjate žicu za gril, možete je povući prema naprijed dok ne dosegne graničnik. Morate preci preko graničnika da biste ga potpuno izvukli.

### Modeli sa žičanim policama




### Modeli bez žičanih polica





### Funkcija zaustavljanja pleha za žicu za gril - Modeli sa žičanim policama

Postoji i funkcija graničnika koji sprječava ispadanje pleha sa žičane police. Prilikom uklanjanja pleha, otpustite ga sa zapreke sa zadnje strane i povucite prema sebi dok ne dosegne graničnik. Morate preci preko graničnika da biste ga potpuno izvukli.



## **Pravilno postavljanje žičane police i pleha na teleskopske šine-Modeli sa žičanim policama i teleskopskim šinama**

Teleskopske šine vam omogućavaju da lako postavite i izvadite žičanu policu ili pleh. Kada postavljate pleh ili žičanu policu u teleskopske šine, provjerite da li su ispupčenja na prednjem i zadnjem dijelu šine pravilno postavljena na ivice žičane police ili pleha (prikazano na slici).



## Tehničke specifikacije

### Opšte specifikacije

Spoljne dimenzije proizvoda (visina/širina/dubina)	595 mm/594 mm/567 mm
Dimenzije za ugradnju rerne (visina / širina / dubina)	590 ili 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Napon / frekvencija	220-240 V ~ 50 Hz
Tip i presjek kabla koji se koristi / adekvatan za upotrebu u proizvodu	min. H05VV-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Ukupna potrošnja električne energije	3,4 kW
Vrsta rerne	Multifunkcionalna rerna

# Osnove: Informacije o energetskoj naljepnici električnih rerni date su u skladu sa standardom EN 60350-1 / IEC 60350-1. Ove vrijednosti su određene sa standardnim opterećenjem sa donjim i gornjim grijačem i sa grijanjem pomoću ventilatora (ako postoji).

Klasa energetske efikasnosti se određuje u skladu sa sljedećim prioritetima u zavisnosti od toga da li relevantne funkcije postoje na uređaju ili ne: 1-Eko grijanje s ventilatorom, 2-Grijanje s ventilatorom 3- Niski gril + ventilator, 4-Gomji i donji grijač.

- i** Tehničke specifikacije se mogu mijenjati bez prethodnog upozorenja u cilju poboljšanja kvaliteta uređaja.
- i** Slike u ovom uputstvu su šematske i možda se neće u potpunosti poklapati sa vašim uređajem.
- i** Vrijednosti navedene na naljepnici uređaja ili u dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj su dobijene u laboratorijskim uslovima u skladu sa relevantnim standardima. U zavisnosti od radnih uslova u kojima se nalazi uređaj, stvarne vrijednosti se mogu razlikovati.


## 4 Prva uporaba

Prije nego što počnete da koristite svoj proizvod, preporučuje se da uradite kako je navedeno u odjeljcima u nastavku.


### Prvo postavljanje vremena

**i** Uvijek podesite doba dana prije upotrebe pećnice. Ako ga ne postavite, ne možete kuhati u nekim modelima pećnica.


1. Kad prvi put uključite uređaj, na zaslonu će treptati polje za sate „12:00“ i simbol ☼.
2. Podesite tačno vrijeme dodirom na + / -.



3. Dodirnite tipku ☼ ili ☽ da biste aktivirali polje za minute.



4. Podesite minute dana dodirom na + / -.



5. Potvrdite postavke dodirom na tipku ☼.

» Tačno vrijeme je postavljeno i simbol ☼ nestaje sa zaslona.

**i** Ako prvo vrijeme nije postavljeno, „12:00“ i simboli ☼ nastavljaju da trepte i rerna neće početi raditi.

Da bi vaša rerna radila, morate da potvrdite tačno vrijeme dana tako što ćete podesiti tačno vrijeme ili dodirnuti tipku ☼ kada tačno vrijeme bude „12:00“. Kasnije možete promijeniti postavku tačnog vremena, kao što je opisano u odjeljku „Postavka“.

**i** Postavke tačnog vremena se otazuju u slučaju nestanka struje. Isto je potrebno opet podesiti.

### Prvo čišćenje

1. Skinite svu ambalažu.
2. Izvadite sve dodatke iz rerne isporučene uz proizvod.
3. Uključite proizvod 30 minuta, a zatim ga isključite. Na ovaj način će sagoreti i očistiti se ostaci i slojevi koji su ostali u remi tokom proizvodnje.
4. Kada uključite proizvod, odaberite najvišu temperaturu i radnu funkciju na kojoj rade svi grijaci u vašem proizvodu. Pogledajte "Radne funkcije rerne". U sljedećem odjeljku možete saznati kako koristiti rernu.
5. Sačekajte da se rerna ohladi.
6. Obrišite površine proizvoda vlažnom krpom ili sunđerom i osušite krpom.

### Prije upotrebe dodataka;

Očistite dodatke koje izvadite iz rerne vodom sa deterdžentom i mekanim sunđerom za čišćenje.

**NAPOMENA** Neki deterdženti i materijali za čišćenje mogu izazvati oštećenja na površini. Nemojte koristiti agresivne deterdžente, praškove/kreme za čišćenje ili bilo kakve oštре predmete dok čistite.

**NAPOMENA** Dim i miris mogu se javiti tokom nekoliko sati prilikom inicijalnog puštanja u rad. To je sasvim normalno. Osigurajte da je prostorija dobro ventilirana da bi se uklonio dim i miris. Izbjegavajte direktno inhaliranje dima i mirisa koji se ispušta.

## 5 Kako rukovati pećnicom

### Opće informacije o uporabi rerne

#### Ventilator (\*Možda ne postoji kod vašeg modela.)

Vaš proizvod ima ventilator za hlađenje. Ventilator za hlađenje se automatski aktivira kad je potrebno i hlađi i prednju stranu proizvoda i namještaja.

Automatski se deaktivira kada se proces hlađenja završi. Vrući vazduh izlazi preko vrata rerne. Nemojte ničim pokrivati ove otvore za ventilaciju. U suprotnom, rerna se može pregrijati.

Ventilator za hlađenje kontinuirano radi tokom rada rerne ili nakon isključivanja rerne (otprilike 20-30 minuta). Ako spremate hrana koristeći programiranje tajmera rerne, na kraju vremena pripreme ventilator za hlađenje isključuje se sa svim funkcijama. Korisnik ne može odrediti vrijeme rada ventilatora za hlađenje. Uključuje se i isključuje automatski. Ovo nije greška.

#### Svjetlo u rerni

Sijalica rerne se uključuje kada rerna počne da peče. U nekim je modelima sijalica upaljena tijekom pečenja, dok se u nekim modelima isključuje nakon određenog vremena.

U nekim radnim funkcijama, lampica se ne pali zbog uštede energije.

Ako želite da sijalica rerne bude konstantno uključena, odaberite operativnu funkciju "Sijalica u rerni" pomoću okruglog dugmeta za izbor funkcije.

### Rad kontrolne jedinice rerne

Opšta upozorenja za kontrolnu jedinicu rerne

**i** Maksimalno vrijeme koje može biti podešeno za kraj kuhanja je 5 sata i 59 minuta.


Program će biti poništen u slučaju prekida u napajanju. Morate ponovo programirati pećnicu.

**i** Prilikom bilo kakve postavke, odgovarajući simboli trepere na zaslonu. Sačekajte kratko da se postavke sačuvaju.

**i** Ako je izvršena neka postavka spremanja hrane, tačno vrijeme se ne može podešiti.

**i** Ako je vrijeme spremanja hrane postavljeno, kada započne spremanje hrane, preostalo vrijeme se prikazuje na zaslonu.

**i** U slučajevima kada je određeno vrijeme kuhanja; možete automatski otkazati dodirom tipke dulje vrijeme.



- 1 Tipka za alarm
- 2 Tipka za podešavanje vremena
- 3 Tipka za smanjenje
- 4 Tipka za povećanje
- 5 Tipka za postavke
- 6 Tipka za zaključavanje tipki

## Simboli na zaslonu

- ⌚ : Simbol za vrijeme pečenja
- ⌚ : Simbol za kraj vremena pečenja\*
- 🔔 : Simbol alarma
- 🌡️ : Simbol sonde za meso\*
- 🔒 : Simbol zaključavanja tipki
- 🌡️ : Simbol temperature
- ⚙️ : Simbol postavki
- 🔒 : Simbol zaključavanja vrata\*

\* Razlikuje se u zavisnosti od modela proizvoda. \*Možda nije dostupno kod vašeg modela.

## Uključivanje rerne


Kada izaberete radnu funkciju na kojoj želite da spremate hrani pomocu okruglog dugmeta za izbor funkcija i postavite određenu temperaturu pomocu okruglog dugmeta za temperaturu, rerna počinje da radi.

## Isključivanje rerne

Rernu možete isključiti okretanjem okruglog dugmeta za izbor funkcija i okruglog dugmeta za temperature u položaj „isključeno“ (gore).

## Manuelno spremanje hrane za izbor temperature i funkcije rada rerne

Možete spremati hrani tako što ćete izvršiti manuelnu kontrolu (pod vašom kontrolom) bez postavljanja vremena spremanja hrane odabirom temperature i radne funkcije specifične za vašu hrani. Primjer:



1. Izaberite radnu funkciju na kojoj želite da spremate hrani pomocu okruglog dugmeta za izbor funkcija.

2. Podesite temperaturu na kojoj želite da spremate hrani pomocu okruglog dugmeta za temperaturu.


» Vaša rerna će odmah početi da radi na izabranoj funkciji i temperaturi, a će se pojaviti na zaslonu. Na zaslonu se pojavljuju zadata vrijednost temperature i 3-linijske animacije. Tada se uzastopno prikazuje vrijeme proteklo od početka kuhanja. Kada temperatura u rerni dostigne postavljenu temperaturu, simbol nestaje i tajmer se zvučno oglašava. Tri-linijska animacija na zaslonu se zaustavlja i simbol C neprekidno se pojavljuje pored vrijednosti temperature. Rerna se ne isključuje automatski jer se ručno spremanje hrane obavlja bez postavke vremena za spremanje hrane. Morate sami kontrolisati spremanje hrane i isključiti rernu. Kad je spremanje hrane završeno, isključite rernu okretanjem okruglog dugmeta za odabir funkcije i okruglog dugmeta za temperaturu u položaj „isključeno“ (gore).

## Spremanje hrane postavkom vremena spremanja hrane;

Rernu možete automatski isključiti po isteku vremena odabirom temperature i radne funkcije specifične za vašu hrani i postavke vremena spremanja hrane na tajmeru.


1. Izaberite funkciju rada za spremanje hrane.

2. Dodirnite ☰ dok se na zaslonu ne pojavi simbol ☰ za vrijeme spremanja hrane.



**i** Nakon što podesite funkciju rada i temperaturu, možete postaviti vrijeme spremanja hrane na 30 minuta tako što ćete direktno dodirnuti tipku  $\oplus$  za brzu postavku vremena spremanja hrane i promijeniti vrijeme pomoću tipki  $\oplus/\ominus$ .

3. Podesite vrijeme spremanja hrane pomoću tipki  $\oplus/\ominus$ .



**i** vrijeme spremanja hrane povećava se za 1 minut u prvih 15 minuta, nakon 15 minuta povećava se za 5 minuta.

4. Stavite hrani u rernu i podesite temperaturu pomoću okruglog dugmeta za temperaturu.

» Vaša rerna će odmah početi da radi na izabranoj funkciji i temperaturi.

Postavljeno vrijeme spremanja hrane počinje odbrojavati i pojavljuje se na zaslonu. Odbrojavanje vremena kuhanja i zadate vrijednosti temperature pojavljuju se uzastopno s 3-linijskim animacijama pored njih. Kada temperatura u rerni dostigne postavljenu temperaturu, simbol nestaje i tajmer se zvučno oglašava. Tri-linijska animacija na zaslonu se zaustavlja i simbol neprekidno se pojavljuje pored vrijednosti temperature.

5. Nakon isteka vremena postavljenog za spremanje hrane, na zaslonu će se pojavit "End" i simbol treperi dok tajmer ispušta zvučni signal


6. Upozorenje se oglašava dva minuta. Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili upozorenje. Upozorenje se zaustavlja i na zaslonu se prikazuje tačno vrijeme.

**Da vrijeme završetka spremanja hrane podesite na odloženo; (Razlikuje se u zavisnosti od modela proizvoda. \*Možda nije dostupno kod vašeg modela.)**

odabirom temperature i radne funkcije specifične za vaše jelo, možete podesiti vrijeme spremanja hrane i vrijeme spemanja hrane na odloženo vrijeme, omogucavajući rerni da se automatski pokrene i isključi.


1. Izaberite funkciju rada za spremanje hrane.

2. Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol za vrijeme spremanja hrane.



**i** Nakon što podesite funkciju rada i temperaturu, možete postaviti vrijeme spremanja hrane na 30 minuta tako što ćete direktno dodirnuti tipku  $\oplus$  za brzu postavku vremena spremanja hrane i promijeniti vrijeme pomoću tipki  $\oplus/\ominus$ .


3. Podesite vrijeme spremanja hrane pomoću tipki  $\oplus/\ominus$ .




**i** vrijeme spremanja hrane povećava se za 1 minut u prvih 15 minuta, nakon 15 minuta povećava se za 5 minuta.

» Nakon što je postavljeno vrijeme spremanja hrane, simbol neprekidno se prikazuje na zaslonu.

4. Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol da biste ponovno postavili vrijeme završetka.



5. Podesite vrijeme završetka spremanja hrane pomoću tipki .



» Nakon što je postavljeno vrijeme završetka spremanja hrane, simbol i simbol sa simbolom vremenskog perioda će se neprekidno pojavljivati na zaslonu. Čim započne spremanje hrane, simbol nestaje.

6. Stavite hranu u rernu i podesite temperaturu pomoću okruglog dugmeta za temperaturu.

» **Vrijeme rerne automatski izračunava vrijeme početka spremanja hrane oduzimajući vrijeme spremanja hrane od vremena završetka spremanja hrane koje ste podesili.** Kada se

dostigne vrijeme početka spremanja hrane, aktivirana je odabrana funkcija i rerna se zagrijeva do zadane temperature. Postavljeno vrijeme spremanja hrane počinje odbrojavati i pojavljuje se na zaslonu. Odbrojavanje vremena kuhanja i zadate vrijednosti temperature pojavljuju se uzastopno s 3-linijskim animacijama pored njih. Kada temperatura u rerni dostigne postavljenu temperaturu, simbol nestaje i tajmer se zvučno oglašava. Tri-linijska animacija na zaslonu se zaustavlja i simbol neprekidno se pojavljuje pored vrijednosti temperature.

7. Nakon isteka vremena postavljenog za spremanje hrane, na zaslonu će se pojaviti "End" i simbol treperi dok tajmer ispušta zvučni signal

8. Upozorenje se oglašava dva minuta. Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili upozorenje. Upozorenje se zaustavlja i na zaslonu se prikazuje tačno vrijeme.


**i** Ako se na kraju zvučnog upozorenja pritisne bilo koja tipka, rerna će ponovno početi raditi. Da biste sprječili da rerna ponovno radi na kraju upozorenja, vratite okruglo dugme za temperaturu i okruglo dugme za odabir funkcija na poziciju „0“ (isključeno) i isključite rernu.

## Postavke

### Uključivanje zaključavanja tipki

Možete sprjeečiti ometanja na upravljačkoj jedinici aktiviranjem funkcije zaključavanja tipki.

1. Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol .



» Pojavi se simbol i na zaslonu počinje odbrojavanje 3-2-1. Kada se odbrojavanje završi, aktivira se zaključavanje tastera. Kada se dodirne bilo koja tipka dok je postavka zaključavanje tipki, tajmer daje zvučni signal i simbol treperi.

**i** Ako prestanete da dodirujete tipku prije nego što odbrojavanje završi, zaključavanje tipki se neće aktivirati. Ako prestanete da dodirujete tipku prije završetka odbrojavanja, zaključavanje tipki se neće aktivirati.

**i** Tipke za tajmer se ne mogu koristiti kada je zaključavanje tipki aktivirano. Zaključavanje tipki se neće otazati u slučaju nestanka struje.

### Deaktiviranje zaključavanja tipki

1.Dodirnite dok sa zaslona ne nestane simbol .

» Simbol nestaje i zaključavanje tipki je onemogućeno na zaslonu.


### Postavke alarma

Tajmer uređaja takođe možete da koristite za bilo kakvo upozorenje ili podsjetnik koji se ne odnosi samo na spremanje hrane.


Sat sa alarmom nema utjecaja na funkcije rerne. Koristi se za upozorenje. Na primjer, alarm možete da koristite kada želite da okrenete hranu u remi u određeno vrijeme. Čim istekne vrijeme koje ste postavili, sat vam daje zvučno upozorenje.

**i** Maksimalno vrijeme alarma može biti 23 sata i 59 minuta.

1.Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol .



2.+ Podesite alarm pomoću /- tipki.



» Nakon postavke vremena alarma, simbol ostaje upaljen i vrijeme alarma počinje da odbrojava. Ako su vrijeme alarma i vrijeme kuhanja postavljeni istovremeno, na zaslonu se prikazuje kraće vrijeme.

3.Po isteku vremena alarma, simbol počinje da treperi i daje vam zvučno upozorenje.

### Isključivanje alarma

1.Na kraju vremena alarma, zvuk upozorenja traje dva minuta. Dodirnite bilo koju tipku da biste zaustavili zvuk upozorenja.

» Upozorenje se zaustavlja i na zaslonu se prikazuje tačno vrijeme.


### Ako želite da otkažete alarm;

1.Dodirnite dok se na zaslonu ne pojavi simbol da biste ponovo podesili vrijeme alarma. Dodirujte tipku dok ne prikaže „00:00“.


2. takođe možete otazati alarm dugim pritiskom na tipku.

### Promjena jačine zvuka

1.Dodirnite tipku dok se na ekranu ne pojavi simbol i jedna od vrijednosti **b-01-b-02-b-03**.




2. Podesite željeni nivo pomocu tipki  $\oplus$ / $\ominus$ . (b-01-b-02-b-03)




3. Dodirnite tipku  $\odot$  da biste potvrdili, ili  
će se postavke aktivirati ubrzo bez  
dodirivanja tipki.

### Postavka osvijetljenosti zaslona

1. Dodirnite tipku  $\odot$  dok se na ekranu ne  
pojavi simbol  $\odot$  i jedna od vrijednosti  
d-01-d-02-d-03.



2. Podesite željeni nivo osvijetljenosti  
pomoću tipki  $\oplus/\ominus$ . (d-01-d-02-d-03)




» Dodirnite tipku  $\odot$  da biste potvrdili, ili  
će se postavke aktivirati ubrzo bez  
dodirivanja tipki.

### Promjena tačnog vremena


na vašoj remi; da promijenite doba dana  
koje ste prethodno podesili,

1. Dodirnite  $\odot$  dok se na zaslonu ne  
pojavi simbol  $\odot$ .


2. Podesite tačno vrijeme dodirom na  $\oplus$ / $\ominus$ .



3. Dodirnite tipku  $\odot$  ili  $\odot$  da biste  
aktivirali polje za minute.



4. Podesite minute dana dodirom na  $\oplus$ / $\ominus$ .



5. Potvrdite postavke dodirom na tipku  
 $\odot$  ili  $\odot$ .

» Tačno vrijeme je postavljeno i simbol  
 $\odot$  nestaje sa zaslona.

## **6 Opće informacije o spremanju hrane**

Ovaj odjeljak sadrži savjete za pripremu i pečenje hrane.

Pored toga, možete pronaći i neka od jela koje je testirao proizvođač i najprikladnije postavke za ta jela. Takođe su navedena odgovarajuće postavke rerne i dodataka za ta jela.

### **Opća upozorenja o spremanju hrane u rerni**

- Dok otvarate vrata rerne za vrijeme ili nakon spremanja hrane, može se pojaviti vruća para. Para može izazvati opeketine na rukama, licu i/ili očima. Kada otvarate vrata rerne, stanite na propisnu udaljenost
- Intenzivna para koja se stvara tokom spremanja hrane može stvoriti kondenzovane kapljice vode na unutrašnjosti i spoljašnjosti rerne i na gornjim djelovima namještaja zbog temperaturne razlike. To je normalna i fizička pojava.
- Temperatura i vrijeme spremanja hrane predviđeni za izvjesno jelo mogu varirati u zavisnosti od recepta i količine. Iz tog razloga, ove vrijednosti su date okvirno.
- Uvijek izvadite neupotrijebljene dodatke iz rerne prije nego što započnete sa spremanjem hrane. Dodaci koji ostanu u rerni mogu osujetiti pripremu vašeg jela korišćenjem predviđenih vrijednosti.
- Za jela koja pripremate prema sopstvenom receptu, možete kao referencu koristiti slična jela data u tabelama za pripremu.
- Upotreba isporučenih dodataka osigurava najbolje učinke u pripremi. Uvijek se pridržavajte upozorenja i informacija koje je proizvođač dao za ostalo posuđe koje koristite.

- Izrežite papir za pečenje koji ćete koristiti u pripremi na veličinu koja je odgovarajuća za posudu u kojoj planirate da spremate jelo. Papir za pečenje koji prelazi preko posude može stvoriti opasnost od požara i uticati na kvalitet vaše pripremljene hrane. Koristite papir za pečenje koji ćete koristiti u navedenom temperaturnom opsegu.
- Za dobar učinak pripreme stavite hranu na preporučenu ispravnu policu. Ne mijenjajte položaj police tijekom pripreme hrane.

### **Peciva i hrana iz rerne**

#### **Opće informacije**

- Da biste postigli dobre performanse pečenja preporučujemo uporabu dodataka proizvoda. Ako koristite vanjski pribor za spremanje jela, preferirajte tamno posuđe koje se ne lijepli i koje je otporno na toplinu.
- Ako je u tabeli za pečenje preporučeno prethodno zagrijavanje, obavezno stavite hranu u rernu nakon prethodnog zagrijavanja
- Ako ćete hranu spremati uz upotrebu posuđa na žičanoj polici, posudu stavite na sredinu žičane police, a ne blizu stražnjeg zida.
- Svi materijali koji se koriste u pravljenju peciva treba da budu svježi i na sobnoj temperaturi.
- Status spremanja proizvoda može varirati u zavisnosti od količine hrane i veličine posuđa.
- Metalni, keramički i stakleni kalupi produžuju vrijeme kuhanja, a donja površina peciva ne zaglađuje ravnomjerno.
- Ako tijekom kuhanja koristite papir za kuhanje, na donjoj površini hrane može se primijetiti malo smeđe boje. U

tom slučaju, možda ćete trebati produžiti vrijeme kuhanja za oko 10 minuta.

- Vrijednosti navedene u tabelama za spremanje određene su nakon rezultata testiranja izvršenih u našim laboratorijama. Vrijednosti koje budu vama odgovarale mogu se razlikovati od tih vrijednosti.
- Stavite hranu na odgovarajuću policu koja se preporučuje u tabeli za spremanje hrane. Polica br. 1. je donja polica rerne.

### Savjeti za pečenje kolača

- Ako je kolač previše suv, povećajte temperaturu za 10°C i skratite vrijeme pečenja.
- Ako je kolač nepečen, koristite malu količinu tečnosti ili smanjite temperaturu za 10°C.
- Ako je vrh kolača izgoreo, stavite ga na donju policu, smanjite temperaturu i produžite vrijeme pečenja.
- Ako je unutra dobro pečen, ali spolja je ljepljiv, koristite manju količinu

tečnosti, smanjite temperaturu i produžite vrijeme pečenja.

### Savjeti za pečenje peciva

- Ako je pecivo previše suvo, povećajte temperaturu za 10°C i skratite vrijeme pečenja. Navlažite slojeve testa prelivom od mlijeka, ulja, jaja i jogurta.
- Ako se pecivo predugo peče, vodite računa da debljina tjesteta ne bude veća od dubine pleha.
- Ako površina peciva potamni, ali donji dio nije pečen, vodite računa da ne koristite veliku količinu preliva na dnu peciva. Probajte da ravnomjerno rasporedite preliv između slojeva tjesteta i preko površine peciva da biste postigli ravnomjerno tamnu boju peciva.
- Pecite tjesto u položaju i na temperaturi prema vrijednostima datim u tabeli. Ako dno i dalje nije dovoljno tamno, stavite ga na donju policu prilikom narednog pečenja.

### Stol za kuhanje peciva i hrane u pećnici

Hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Radna funkcija	Pozicija policu	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Kolači u plehu	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	3	180	30 ... 40
Kolači u kalupu	Jedan pleh	Kalup za kolače na žičanom grilu**	Grijanje s ventilatorom	2	180	30 ... 40
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	3	160	25 ... 35
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Grijanje s ventilatorom	Modeli sa žičanim policama: 3 Modeli bez žičanih policia: 2		150
Sitni kolači	2 pleha	2 –Standardni pleh* 4 –Pleh za tjesteta*	Grijanje s ventilatorom	2 – 4	Modeli sa žičanim policama: 150 Modeli bez žičanih policia: 140	
					Modeli sa žičanim policama: 25 ... 35 Modeli bez žičanih policia: 30 ... 40	

Hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Radna funkcija	Pozicija polica	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Biskvit torta	Jedan pleh	Okrugli kalup za kolače, prečnika 26 cm sa stezaljkom na žičanom grilu**	Gornji i donji grijач	2	160	30 ... 38
	Jedan pleh	Okrugli kalup za kolače, prečnika 26 cm sa stezaljkom na žičanom grilu**	Grijanje s ventilatorom	2	155	30 ... 40
Keksići	Jedan pleh	Pleh za tjestava*	Gornji i donji grijач	3	170	25 ... 35
	Jedan pleh	Pleh za tjestava*	Grijanje s ventilatorom	3	170	20 ... 30
Peciva	2 pleha	2 –Standardni pleh* 4 –Pleh za tjestava*	Grijanje s ventilatorom	2 – 4	170	25 ... 35
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	2	200	35 ... 45
Punjena peciva	Jedan pleh	Standardni pleh*	Grijanje s ventilatorom	2	180	30 ... 40
	2 pleha	1 –Standardni pleh* 4 –Pleh za tjestava*	Grijanje s ventilatorom	1 – 4	180	35 ... 45
Cijeli hleb	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	2	200	20 ... 30
	2 pleha	Standardni pleh*	Grijanje s ventilatorom	3	180	20 ... 30
Lazanje	Jedan pleh	2 –Standardni pleh* 4 –Pleh za tjestava*	Grijanje s ventilatorom	2 – 4	180	20 ... 30
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	3	200	30 ... 40
Pita od jabuka	Jedan pleh	Stakleni / metalni pravokutni kalup na rešetki od žice**	Gornji i donji grijач	2 ili 3	200	30 ... 40
	Jedan pleh	Okrugli crni metalni kalup, prečnika 20 cm na žičanom grilu**	Gornji i donji grijач	2	180	50 ... 65
Pizza	Jedan pleh	Okrugli crni metalni kalup, prečnika 20 cm na žičanom grilu**	Grijanje s ventilatorom	3	170	50 ... 65
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	2	200 ... 220	10 ... 20

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hrancu.

\* Ovi dodaci možda nisu uključeni u vaš proizvod.

\*\* Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

## **Stol za kuhanje za Eko grijanje s ventilatorom - radna funkcija**

- Ne mijenjajte temperaturu kuhanja nakon što kuhanje započne Eko grijanje s ventilatorom - radna funkcija.
- Ne otvarajte vrata tijekom kuhanja u Eko grijanje s ventilatorom - radna funkcija. Ako se vrata ne otvore, unutarnja temperatura optimizirana je radi uštede energije i može se razlikovati od one na zaslonu.
- Ne zagrijavajte u načinu Eko grijanje s ventilatorom.

hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Pozicija police	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Sitni kolači	Jedan pleh	Standardni pleh*	3	160	25 ... 35
Keksići	Jedan pleh	Standardni pleh*	3	180	25 ... 35
Peciva	Jedan pleh	Standardni pleh*	3	200	45 ... 55
Punjena peciva	Jedan pleh	Standardni pleh*	3	200	35 ... 45

\* Ovi dodaci možda nisu uključeni u vaš proizvod.

## **Meso, riba i meso od peradi**

### **Ključne tačke pečenja**

- Pečenje cijelog pileteta, čurke i velikih komada mesa sa dresingom poput limunovog soka i crnog bibera koji se stavlja prije pečenja, poboljšaće performanse pečenja
- Potrebno je 15 do 30 minuta duže za pečenje mesa sa kostima u odnosu na pečenje iste količine mesa bez kostiju.

- Za svaki centimetar debljine mesa je potrebno približno 4 do 5 minuta pečenja.
- Nakon isteka vremena pečenja, ostavite meso u rerni oko 10 minuta. Sokovi se bolje raspoređuju kroz meso i ne cure kada se meso siječe.
- Ribu postavite u sredinu žičane police na dnu u vatrostalnoj posudi.

## **Stol za spremanje mesa, ribe i peradi**

hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Radna funkcija	Pozicija police	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Stek (cijeli) / Prženi (1 kg)	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач + ventilator	3	15 min. 250/max, zatim 180 ... 190	60 ... 80
Janjeća plećka (1.5 - 2.0 kg)	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач + ventilator	3	170	85 ... 110
Pržena piletina (1.8- 2 kg)	Jedan pleh	Žičani gril* Stavite jednu posudu na donju polici	Gornji i donji grijач + ventilator	2	15 min. 250/max, zatim 190	60 ... 80
	Jedan pleh	Žičani gril* Stavite jednu posudu na donju polici	Funkcija "3D"	2	15 min. 250/max, zatim 190	60 ... 80
Ćurka (5.5 kg)	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач + ventilator	1	25 min. 250/max, zatim 180 ... 190	150 ... 210
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Funkcija "3D"	1	25 min. 250/max, zatim 180 ... 190	150 ... 210
Riba	Jedan pleh	Žičani gril* Stavite jednu posudu na donju polici	Gornji i donji grijач + ventilator	3	200	20 ... 30

Hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Radna funkcija	Pozicija polica	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Jedan pleh	Žičani gril* Stavite jednu posudu na donju policu	Funkcija "3D"	3	200	20 ... 30	

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

\* Ovi dodaci možda nisu uključeni u vaš proizvod.

\*\* Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

## Gril

Kada grilujete meso, ribu ili perad, ona brzo potamni, ima lijepu koricu i ne isušuje se. Fileti mesa, komadići mesa i kobasice su naročito pogodni za grilovanje, kao i povrće sa visokim sadržajem vode poput paradajza i crnog luka.

### Opšta upozorenja

- Hrana koja nije adekvatna za grilovanje predstavlja opasnost od nastanka požara. Grilujte samo hranu koja se smije obradivati na temperaturi za intenzivno grilovanje. Takođe, hranu ne stavljavajte predaleko u zadnji dio grila. Ovo je najtoplje područje i masna hrana se može zapaliti.
- Za vrijeme grilovanja zatvorite vrata rerne. Nikada ne grilujte sa otvorenim vratima rerne. Vruće površine mogu izazvati opekotine!**

### Ključne tačke grila

- Pripremite hranu slične debljine i težine što je više moguće za grilovanje.
- Rasporedite komade koji će se grilovati na žičanu policu ili u pleh za pečenje sa žičanom policom tako da površina hrane nije veća od površine grijala.
- U zavisnosti od debljine komada za gril, vremena pripreme data u tabeli mogu varirati.
- Ubacite žičanu policu ili pleh za grilovanje na željeni nivo u rerni. Ako grilujete na žičanoj polici, ubacite pleh na nižu visinu kako bi prikupljao masnoću. Pleh koji ćete ubaciti trebalo bi da bude veličine tako da pokriva cijelokupnu površinu grila. Takav pleh možda nije priložen uz proizvod. Dodajte malo vode u pleh zbog lakšeg čišćenja.

## Stol za roštiljanje

Hrana	Dodaci koje možete koristiti	Pozicija polica	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Riba	Žičani gril	4 - 5	250/max	20 ... 25
Piletina u komadima	Žičani gril	4 - 5	250/max	25 ... 35
Ćufte (junetina) - 12 komadići	Žičani gril	4	250/max	20 ... 30
Janjeći kotleti	Žičani gril	4 - 5	250/max	20 ... 25
Orezak - (rezani)	Žičani gril	4 - 5	250/max	25 ... 30
Teleći kotleti	Žičani gril	4 - 5	250/max	25 ... 30
Gratinirano povrće	Žičani gril	4 - 5	220	20 ... 30
Tostirani hleb	Žičani gril	4	250/max	1 ... 3

Preporučuje se prethodno zagrijavanje 5 minuta za svu hranu koja se griluje.

Komade hrane okrenite nakon 1/2 ukupnog vremena spremanja hrane.

## Testna jela

Jela u ovoj tabeli pripremljena su u skladu sa standardom EN 60350-1 kako bi se olakšalo testiranje proizvoda za kontrolne ustanove.

### Stol za kuhanje testne hrane

Hrana	Broj plehova	Dodaci koje možete koristiti	Radna funkcija	Pozicija polica	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	3	140	20 ... 30
Pecivo (slatki kolačić)	Jedan pleh	Standardni pleh*	Grijanje s ventilatorom	Modelli sa žičanim policama: 3 Modelli bez žičanih polica: 2	140	15 ... 25
	2 pleha	2-Standardni pleh* 4-Pleh za tijesta*	Grijanje s ventilatorom	2 - 4	140	15 ... 25
	Jedan pleh	Standardni pleh*	Gornji i donji grijач	3	160	25 ... 35
Sitni kolači	Jedan pleh	Standardni pleh*	Grijanje s ventilatorom	Modelli sa žičanim policama: 3 Modelli bez žičanih polica: 2	150	25 ... 35
	2 pleha	2-Standardni pleh* 4-Pleh za tijesta*	Grijanje s ventilatorom	2 - 4	Modelli sa žičanim policama: 150 Modelli bez žičanih polica: 140	Modelli sa žičanim policama: 25 ... 35 Modelli bez žičanih polica: 30 ... 40
Biskvit torta	Jedan pleh	Okrugli kalup za kolače, prečnika 26 cm sa stezaljkom na žičanom grilu**	Gornji i donji grijач	2	160	30 ... 38
	Jedan pleh	Okrugli kalup za kolače, prečnika 26 cm sa stezaljkom na žičanom grilu**	Grijanje s ventilatorom	2	155	30 ... 40
Pita od jabuka	Jedan pleh	Okrugli crni metalni kalup, prečnika 20 cm na žičanom grilu**	Gornji i donji grijач	2	180	50 ... 65
	Jedan pleh	Okrugli crni metalni kalup, prečnika 20 cm na žičanom grilu**	Grijanje s ventilatorom	3	170	50 ... 65

Prethodno zagrijavanje se preporučuje za svu hranu.

\* Ovi dodaci možda nisu uključeni u vaš proizvod.

\*\* Ovi dodaci nisu uključeni u vaš proizvod. Oni su komercijalno dostupni dodaci.

### Gril

Hrana	Dodaci koje možete koristiti	Pozicija polica	Temperatura (°C)	Vrijeme spremanja hrane (minimalno) (okvirno)
Tostirani hleb	Žičani gril	4	250/max	1 ... 3
Ćufte (junetina) - 12 komadići	Žičani gril	4	250/max	20 ... 30

Hranu okrenite nakon 1/2 ukupnog vremena spremanja hrane.

Preporučuje se prethodno zagrijavanje 5 minuta za svu hranu koja se griliće.

## 7 Održavanje i njega

### Opće informacije o čišćenju

#### ⚠ Opšta upozorenja

- Sačekajte da se uređaj ohladi prije čišćenja. Vruće površine mogu izazvati opekotine!
- Ne koristite deterdžente izravno na vruće površine. To može prouzrokovati trajne mrlje.
- Uređaj treba temeljito očistiti i osušiti nakon svakog postupka. Na taj način ćete lakše ukloniti ostatke hrane, čime izbjegavate da ti ostaci izgore tokom sljedeće upotrebe uređaja. Stoga se vijek trajanja uređaja produžava i problemi s kojima se često suočavate se smanjuju.
- Ne koristite sredstva za paročišćenje za čišćenje uređaja.
- Neki deterdženti ili sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu. Ne koristite abrazivne deterdžente, praške za čišćenje, kreme za čišćenje, sredstva za čišćenje kamenca ili oštре predmete tokom čišćenja.
- Prilikom čišćenja nakon svake upotrebe nije potrebno koristiti posebno sredstvo za čišćenje. Uređaj očistite deterdžentom za pranje posuđa, topлом vodom i mekom krpom ili sunđerom i osušite suvom krpom od mikrovlakana.
- Obavezno nakon čišćenja potpuno obrišite preostalu tečnost i odmah očistite hranu isprskanu okolo tijekom pečenja.
- Ne perite nijednu komponentu uređaja u mašini za pranje posuđa.

### Površine od inoksa i nerđajuće površine

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu ili hlor za čišćenje

površina od nerđajućeg čelika ili inoksa i ručica.

- Nerđajuća ili površina od inoksa može vremenom promijeniti boju. To je normalno. Nakon svakog postupka očistite deterdžentom pogodnim za nerđajuću ili površinu od inoksa.
- Za čišćenje koristite meku krpnu sa tečnim deterdžentom (neabrazivnim) pogodnim za površine od inoksa, obratite pažnju da brišete samo u jednom pravcu.
- Odstranite mrlje od kamenca, ulja, škroba, mlijeka i proteina sa površina od inoksa bez mrlja i staklenih površina bez odlaganja. Mrlje mogu zardati nakon duže vremena.

### Emajlirane površine

- Nakon svake upotrebe, površine od emajla očistite deterdžentom za pranje posuđa, topлом vodom i mekom krpom ili sunđerom i osušite suvom krpom.
- Ako vaš proizvod ima funkciju lakog čišćenja parom, možete izvršiti lako čišćenje parom za netrvdokornu trenutnu nečistoću. (Pogledajte odjeljak „Jednostavno čišćenje parom“)
- Za postojane mrlje može se koristiti sredstvo za čišćenje pećnice i grila koje se preporučuje na mrežnoj lokaciji vašeg proizvoda te sunđer za čišćenje koja ne stvara ogrebotine. Ne koristite neko drugo sredstvo za čišćenje rerne u tom slučaju.
- Da biste očistili prostor predviđen za spremanje hrane, morate sačekati da se rerna ohladi. Čišćenje vrućih površina izazvaće i opasnost od požara i oštećenja emajlirane površine.

### Katalitičke površine

- Bočne strane u prostoru za spremanje hrane mogu biti prekrivene samo

emajliranim ili katalitičkim zidovima.  
Navedeno zavisi od modela.

- Katalitički zidovi imaju laganu mat i poroznu površinu. Katalitički zidovi rene se ne smiju čistiti.
- Katalitičke površine apsorbuju ulje zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi i počinju sjajiti kada je površina zasićena uljem, u tom slučaju preporučuje se zamjena djelova.

### **Staklene površine**

- Pri čišćenju staklenih površina ne koristite strugače od tvrdog metala i abrazivne materijale za čišćenje. Isti mogu oštetiti staklenu površinu.
- Uredaj očistite deterdžentom za pranje posuđa, topлом vodom i krpom od mikrovlakana naročito namijenjenu za staklene površine i osušite suvom krpom od mikrovlakana.
- Ako poslije čišćenja ima ostatka deterdženta, obrišite ga hladnom vodom i osušite čistom i mekom krpom od mikrovlakana. Preostali ostaci deterdženta mogu oštetiti staklenu površinu.
- Ni pod kojim uslovima ostatke osušene na staklenoj površini ne treba čistiti nazubljenim noževima, žičanom vunom ili sličnim alatima za grebanje.
- Mrlje od kalcijuma (žute mrlje) možete ukloniti sa staklene površine komercijalno dostupnim sredstvom za uklanjanje kamenca, sredstvom za uklanjanje kamenca poput sirčeta ili limunovog soka.
- Ako je površina jako zaprljana, nanesite sunđerom sredstvo za čišćenje na mrlju i sačekajte duže vremena da isto adekvatno odreaguje. Zatim očistite staklenu površinu vlažnom krpom.
- Promjene boje i mrlje na staklenoj površini normalna su pojava i ne predstavljaju grešku.

### **Plastični djelovi i obojene površine**

- Očistite plastične djelove i obojene površine deterdžentom za pranje posuđa, toplo vodom i mekom krpom ili sunđerom i osušite suvom krpom.
- Ne koristite strugače od tvrdog metala i abrazivna sredstva za čišćenje. Navedeno može ošteti površine.
- Vodite računa da spojevi komponenata uređaja ne ostanu vlažni i da na istima ne ostane deterdženta. U suprotnom može doći do korozije na tim spojevima.

### **Čišćenje dodataka**

Ako u uputstvu za upotrebu nije drugačije navedeno, dodatke isporučene uz uređaj ne perite u perilici za suđe.

### **Čišćenje kontrolne table**

- Prilikom čišćenja tabli s kontrolnim gumbima, obrišite tablu i gume vlažnom mekom krpom i osušite suvom krpom. Ne uklanjajte gume i zaptivke ispod da biste očistili tablu. Na taj način možete ošteti kontrolnu tablu i gume.
- Prilikom čišćenja nehrđajuće ploče s kontrolnim gumbima, nemojte oko gumba koristiti sredstva za čišćenje nehrđajućih površina (od inoxa). Indikatori oko gumba mogu se izbrisati.
- Očistite kontrolnu tablu osjetljivu na dodir vlažnom mekom krpom i osušite suvom krpom. Ako vaš proizvod ima funkciju zaključavanja tipki, postavite zaključavanje tipki prije čišćenja kontrolne table. Ako postupite drugačije, tipke možete pogrešno odabratи.

## **Čišćenje unutrašnjosti rerne (površina za spremanje hrane)**


Slijedite korake čišćenja opisane u odjeljku „Opšte informacije o čišćenju“ prema tipovima površine u vašoj rerni.

### **Čišćenje stranica rerne**

Bočne strane u prostoru za spremanje hrane mogu biti prekrivene samo emajliranim ili katalitičkim zidovima. Navedeno zavisi od modela. Ako model ima katalitičku stranicu, pogledajte informacije u odjeljku „Katalitički zidovi“. Ako je vaš proizvod model sa žičanim policama, uklonite žičane police prije čišćenja bočnih zidova. Zatim završite čišćenje kako je opisano u odjeljku „Opšte informacije o čišćenju“ prema vrsti bočnog zida.

### **Da biste uklonili bočne žičane police:**

- 1.Uklonite prednji dio žičane police povlačenjem na bočni zid u suprotnom smjeru.
- 2.Povucite žičanu policu prema sebi da biste je potpuno skinuli.



- 3.Da biste ponovo postavili police, obavite iste korake kao tokom skidanja, ali obrnutim redoslijedom.

### **Piroličko samočišćenje**

Pećnica je opremljena značajkom piroličkog samočišćenja. Pećnica se

zagrijeva na približno 420-480 °C a postojeća nečistoća sagorijeva i pretvara seu pepeo. Može se pojaviti mnogo dima. Obezbijedite dobro ventiliranje. Pirolizu je potrebno koristiti nakon približno svake desete upotrebe pećnice.

### **Opšta upozorenja**

**⚠ Vruće površine izazivaju opekotine!**

Ne dodirujte uređaj dok je u fazi samočišćenja i držite djecu podalje od uređaja. Čekajte najmanje 30 minuta prije uklanjanja ostataka.

**⚠** Uklonite svu dodatnu opremu, teleskopsku policu i bočne nosače (ako su dostupni) prije upotrebe značajke piroličkog samočišćenja. Ako to ne učinite, rezultirat će oštećenjem dodatne opreme i bočnih nosača.

**⚠** Ako je vaš uređaj opremljen priborom koji je otporan na pirolizu (otporan na visoke temperature samočišćenja), nije obvezno da takav pribor uklonite iz pećnice. Da li je vaš pribor pirootporan ili ne, navedeno je u odjeljku za pribor. Ako nije navedeno, vaš pribor nije otporan na visoke temperature. Prije samočišćenja mora se izvaditi iz pećnice kako bi se izbjegla oštećenja.

**i** Nemojte čistiti brtvu na vratima. Brtva od optičkih vlakana je jako osjetljiva i lako se može oštetiti. U slučaju oštećenja na brti vrata pećnice, pozovite ovlašteni servis kako bi postavio novu brtvu.

- 1.Uklonite kompletan pribor iz pećnice. Kod modela sa bočnim nosačem, ne zaboravite da uklonite bočne nosače.
  - 2.Uklonite nečistoću sa vanjskih površina i unutarnjosti pećnice vlažnom krpom prije ciklusa čišćenja.
  - 3.Odaberite značajku „Piroliza“ (samočišćenje).
- P2:00** će treperiti na zaslonu.
- 4.Postavite regulator temperature na najvišu „max“ (**maksimalnu**) vrijednost.
  - 5.Kada započne značajka pirolize, **P2:00** će neprekidno svijetliti i početi da odbrojava. Na zaslonu se prikazuje vrijeme samočišćenja. Taj vremenski period nije moguće prilagoditi.
  - 6.Kada pećnica dostigne određenu temperaturu nakon što započne postupak samočišćenja, simbol brave  pojavit će se na ekranu za vrijeme i vrata pećnice se neće moći otvoriti. Pećnica ostaje zaključana izvjesno vrijeme nakon završetka značajke pirolize. Nemojte probati na silu otvoriti vrata povlačeći ručicu dok simbol brave ne nestane.
  - 7.Nakon završetka procesa čišćenja, na zasonu će se pojaviti „**Završetak**“
  - 8.Nakon što se prikaže „**Završetak**“, završite postupak postavljanjem gumba za značajke i temperaturu u položaj 0 (Isključeno).
  - 9.Nakon što simbol  nestane sa zaslona, uklonite naslage tla octenom vodom.
  - 10.Dodirnite bilo koji gumb da biste utišali zvuk alarma.
- i** Kada se funkcija pirolize završi, brava vrata će biti aktivna sve dok se pećnica ne ohladi do odgovarajuće temperature. Ako želite da spremate neku hranu tokom ovog postupka, na zaslonu će se prikazati „H“ i spremanje hrane neće bit dopušteno.

## Čišćenje vrata rerne





Da biste očistili vrata i stakla rerne nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje, metalne strugače, žičanu vunu ili sredstva za bijeljenje.

Možete da skinete vrata i staklo rerne da biste ih očistili. Kako ukloniti vrata i staklo objašnjeno je u odjeljcima „Skidanje vrata rerne“ i „Skidanje unutrašnjeg stakla na vratima rerne“. Nakon što skinete unutrašnje staklo na vratima, očistite ga sredstvom za pranje posuđa, topлом vodom i mekom krpom ili sunđerom i osušite suvom krpom. Staklo obrišite octom, a zatim ga isperite kako bi uklonili ostatke kamena koji se mogu pojaviti na staklu pećnice.


### Skidanje vrata rerne

- 1.Otvorite vrata rerne.
- 2.Otvorite klipse na šarkama sa desne i lijeve strane na vratima tako što ih pritisnete kao što je prikazano na slici. Tip šarke (A), (B), (C) varira ovisno o modelu proizvoda. Donje slike pokazuju kako otvoriti sve tipove šarki.  
(A) šarka je dostupna u normalnim tipovima vrata.  
(B) šarke tipa dostupne su u tipo zatvaračkim tipovima vrata.  
Šarke tipa (C) dostupne su u mekim tipovima vrata koja se otvaraju / zatvaraju.



Brava sa šarkama - zatvoren položaj

Brava sa šarkama - otvoren položaj  
3. Postavite vrata nerne u poluzatvoren položaj.




4. Skinite vrata tako što ćete ih izvući naviše da biste ih oslobođili iz lijeve i desne šarke.

**i** Kada vraćate vrata, obavite iste korake kao tokom skidanja, ali obrnutim redoslijedom. Ne zaboravite da zatvorite klipse na šarkama kada vratite vrata.


## Skidanje unutarnjeg stakla sa vrata rerne

Unutarnje staklo na vratima uređaja može se skinuti za potrebe čišćenja.


1. Otvorite vrata rerne.




2. Povucite plastični dio pričvršćen na gornjem dijelu ulaznih vrata prema sebi istovremeno pritiskom na tačke pritiska sa obje strane dijela i izvadite ga.




3. Kao što je prikazano na slici, malo podignite staklenu ploču s unutarnje strane prema „A“ a zatim je izvadite povlačenjem prema „B“.



1. Staklena ploča sa unutarnje strane
2. Drugo unutarnje staklo
3. Treće unutarnje staklo
4. Spoljašnje staklo
5. Plastični prorez za staklo-Donji



4. Ponovite isti postupak za skidanje drugog i trećeg stakla.



Prvi korak za vraćanje vrata u probitno stanje je vraćanje drugog i trećeg stakla (2, 3).

Kao što je prikazano na slici, postavite zakošeni ugao staklene ploče tako da nalegne u zakošeni ugao na plastičnom prorezu.

Redosled pričvršćivanja drugog i trećeg unutarnjeg stakla nije važan, jer su zamjenljivi.

Kada vraćate staklenu ploču s unutrašnje strane (1), provjerite da li štampana strana ploče leži licem prema unutrašnjoj staklenoj ploči.

Od ključnog je značaja da donji ugao unutarnje staklene ploče nalegne u donji plastični prorez (5).

Gurnite plastični dio prema okviru dok ne čujete zvuk „klik“.

- i** Nakon čišćenja, sva stakla moraju se ponovo sastaviti.

## Čišćenje sijalice u rerni

U slučaju da se staklena površina sijalice u rerni postane zaprlja; očistite je deterdžentom za pranje posuđa, topлом vodom i mekom krpom ili sunđerom i osušite suvom krpom. U slučaju kvara sijalice u rerni, možete zamijeniti sijalicu prema postupku opisanom u sljedećem odjeljku.

## Zamjena sijalice u rerni

### A Opšta upozorenja


- Prije mijenjanja sijalice provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja električnom energijom i da li se ohladio, kako biste izbjegli rizik od strujnog udara. Vruće površine mogu izazvati opekotine!
- U ovoj pećnici koristi se žarulja sa žarnom niti snage manje od 40 W, visine manje od 60 mm, promjera manje od 30 mm ili halogena lampa sa utičnicom tipa G9, snage manje od 60 W. Svjetiljke su pogodne za rad na temperaturama iznad 300 °C. Lampe za pećnicu možete nabaviti od

ovlaštenog servisera ili tehničara sa licencom.


- Položaj sijalice može se razlikovati od položaja prikazanog na slici.
- Sijalica koja se koristi u ovom proizvodu nije adekvatna za upotrebu u domaćinstvu za osvjetljavanje prostorija. Svrha ove sijalice je da pomogne korisniku da vidi prehrambene proizvode.
- Sijalice koje se koriste u ovom proizvodu podnose ekstremne fizičke uslove kao što su temperature iznad 50°C.

## Ako vaša rerna ima okruglu sijalicu:

- isključite uređaj iz struje.
- uklonite zaštitno staklo okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- Ako je sijalica vaše rerne tipa (A) prikazana na donjoj slici, okrećite sijalicu rerne kao što je prikazano na slici i zamijenite je novom. Ako je model tipa (B), izvucite je kao što je prikazano na slici i zamijenite je novom.




- Vratite zaštitno staklo.

## Ako vaša rerna ima kockastu sijalicu,

- isključite uređaj iz struje.


2.Uklonite žičane police kao što je opisano.



3.Šrafcigerom podignite zaštitno staklo sijalice.

4.Ako je sijalica vaše rene tipa (A) prikazana na donjoj slici, okrenite

sijalicu rene kao što je prikazano na slici i zamijenite je novom. Ako je model tipa (B), izvucite je kao što je prikazano na slici i zamijenite je novom.



5.Vratite zaštitno staklo, a zatim vratite žičane police.

## **8 Rješavanje problema**

Konsultujte ovlašćenog servisera ili tehničara sa licencom ili dobavljača kod koga ste kupili uređaj ako ne možete da riješite problem iako ste primijenili instrukcije u ovom dijelu. Nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj koji je u kvaru.

### **Iz rerne izlazi para kada je u upotrebi.**

- Normalno je da para izlazi iz rerne tokom rada. >>> Ovo nije kvar.

### **Kapljice vode nastaju tokom spremanja hrane.**

- Para koja nastaje tokom spremanja hrane može se kondenzovati i formirati kapljice vode kada dođe u dodir sa hladnim površinama uređaja. >>> Ovo nije kvar.

### **Iz uređaja se čuje metalni zvuk kada se grile i hlađi.**

- Kada se metalni djelovi griju, šire se i izazivaju zvukove. >>> Ovo nije kvar.

### **Uredaj ne radi.**

- Osigurač je pokvaren ili je iskočio. >>> Provjerite osigurače u razvodnoj kutiji. Ako je neophodno, zamijenite ih ili resetujte.
- Uređaj nije uključen u uzemljenu utičnicu. >>> Provjerite gdje je uključen strujni kabl.
- Dugmad/okrugla dugmad tasteri na kontrolnoj tabli ne funkcionišu. >>> Ako je vaš proizvod opremljen funkcijom zaključavanja tipki, možda je omoguceno zaključavanje tipki. Onemogućite tu funkciju.

### **Sijalica u rerni je u kvaru.**

- Sijalica u rerni je pokvarena. >>> Zamijenite sijalicu u rerni.
- Nema struje. >>> Provjerite ima li struje. Provjerite osigurače u razvodnoj kutiji. Ako je potrebno, zamijenite ili resetujte osigurače

### **Rerna ne grili.**

- Možda nije podešena na određenu funkciju za spremanje hrane i/ili temperaturu. >>> Podesite remu na određenu funkciju za spremanje hrane i/ili temperaturu.
- Kod modela koji su opremljeni tajmerom, tajmer nije podešen. >>> Podesite vrijeme.
- Nema struje. >>> Provjerite ima li struje. Provjerite osigurače u razvodnoj kutiji. Ako je potrebno, zamijenite ili resetujte osigurače
- Možda su vrata pećnice otvorena. >>> Provjerite da li su vrata pećnice zatvorena. Ako vrata pećnice ostavite otvorena duže od otprilike 5 minuta, postavke vremena za pripremu hrane biće poništene, grijaci neće raditi i lampica pećnice neće biti upaljena.

### **(Kod modela sa tajmerom) Zaslon sata treperi ili je uključen simbol sata.**

- Došlo je do prethodnog prekida napajanja električnom energijom. >>> Podesite vrijeme/isključite proizvod i ponovo ga uključite.

### **Kôdovi greške / razlozi i moguća rješenja**

#### **Kôdovi greške**

Er 1 - Er 7

#### **Razlozi greške**

Komunikacijske greške

#### **Moguća rješenja**

Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.

Kôdovi greške	Razlozi greške	Moguća rješenja
Er 8 - Er 27	Greške senzora	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 32 - Er 41	Greške u grijanju pećnice	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 42 - Er 58	Greške u komponenti pećnice	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 59 - Er 64	Greške na vratima pećnice	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 65 - Er 71	Pogreške povezane s parom (u pećnicama s funkcijom pare)	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 72 - Er 80	Hardverske greške	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 81 - Er 85	Greške u sigurnosti pećnice	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 86 - Er 88	Greške internetske veze (u pećnicama s funkcijom Homewhiz)	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 89 - Er 92	Greške u mikrovalnoj pećnici (u pećnicama s mikrovalnom funkcijom)	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.
Er 93 - Er 99	Greške elektroničke ploče i tajmera	Obratite se ovlašćenom servisu kako biste uklonili grešku.

